

SONY

Audio sistem shtëpiak

Manual përdorimi

Fillimi	
Duke luajtur një disk	
Dëgjimi i radios	
Dëgjimi i një skedar në një pajisje USB	
Dëgjimi i muzikës me komponente opsionale audio	
Dëgjimi i muzikës nëpërmjet një lidhje BLUETOOTH	
Mënjanimi i problemeve	
Masat paraprake/Specifikimet	

CMT-SBT40D

PARALAJMËRIM

Për të ulur rrezikun nga zjarri, mos e mbulonit hapjen për ventilim të aparatit me gazeta, mbulesa, perde, etj. Mos ekspozoni aparatit në flakë të hapur (për shembull qiri të ndezur).

Për të shmangur rrezikun nga zjarri ose shok elektrik mos e ekspozoni aparatit në shi dhe lagështi. Për të ulur rrezikun nga shoku elektrik, mos ekspozoni aparatit në pikëtim ose spërkatje, dhe mos vendosni gjëra të mbushur me lëngje si vazo mbi aparatit


Meqë kyçësja kryesore përdoret për të shkyçur njësinë nga rryma kryesore, lidhjeni njësinë në një prizë të afërt. Nëse vëreni ndonjë parregullsi më njësinë, menjëherë largojeni kyçësen kryesore nga priza e rrymës.

Mos instaloni aparatit në vend të mbyllur si raft për libra ose vitrina.

Mos ekspozoni bateritë në ngrohje të tepërt, si dritë dielli ose zjarr.

Kjo njësi nuk është shkyçur nga rryma deri sa kyçësja kryesore është lidhur në prizë, madje edhe nëse vetë njësia është shkyçur.

Shtypja e madhe nga kufjet dhe dëgjuese mund të shkaktojnë humbje të dëgjimit.



Ky aparat është klasifikuar si CLASS 3R LASER produkt. Kjo shenjë gjendet në pjesën e jashtme të njësisë.

Shënim për konsumatorët e vendeve që zbatojnë Direktivat e BE-së.

Ky produkt është prodhuar nga ose në emër të Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japoni. Përfaqësuesi i autorizuar për EMC dhe siguri të produktit Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Gjermani. Për çështje servisini ose garanci ju lutemi drejtohuni në adresën e dhënë në dokumentet e veçanta për servisini ose garancinë.

Me këtë, Sony Corporation, deklaron që kjo kamerë digjitale është në pajtim me kërkesat themelore dhe dispozitat tjera relevante të Direktivës 1995/5/EC. Për detaje, shikoni URL më poshtë: <http://www.compliance.sony.de/>



Largimi i pajisjes së vjetër elektrike dhe elektronike (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në produktin ose paketimin tregon që produkti nuk duhet të hidhet bashkë me mbeturinat e shtëpisë. Në vend, duhet të dërgohet në vendin përkatës për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve, e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Për informata më të hollësishme mbi e këtij produkti, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale civile, shërbimin për grumbullimin e mbeturinave ose dyqanin në të cilin keni blerë produktin.

Vetëm për Evropë





Largimi i baterive (vlejnë për Bashkimin Evropian dhe shtete tjera evropiane me sisteme të ndarë të grumbullimit)

Ky simbol në bateritë ose në paketimin tregon që bateritë e dhëna me këtë produkt nuk duhet të trajtohet sikur mbeturina shtëpiake. Për disa bateri, ky simbol mund të përdoret në kombinim me një simbol kimik. Simboli kimik për zhivë (Hg) ose plumb (Pb) mund të shtohen nëse bateria përmban më tepër se 0.0005% zhivë ose 0.004% plumb. Duke siguruar që produkti largohet mirë, do të ndihmoni në parandalimin e konsekuencave potenciale negative për mjedisin jetësor dhe shëndetin e njerëzve e cila mund të dëmtohet nga trajtimi i gabuar i mbeturinave të këtij produkti. Materialet për riciklim do të ndihmojnë të mbrohen resurset natyrore. Nëse produktet për shkaqe sigurie, performancë ose integritet të të dhënave kërkojnë lidhje permanente me bateri të inkuorporuar, këtë bateri duhet të ndryshohet nga teknik i kualifikuar.

Për të siguruar që bateria do të trajtohet mirë, dorëzoni produktin në fund të jetës në pikë përkatëse për grumbullim për riciklim të pajisjes elektrike dhe elektronike.

Për gjitha bateritë tjera, ju lutemi shikoni pjesën për largimin e baterisë nga produkti në mënyrë të sigurt. Dorëzoni baterinë në pikën përkatëse për grumbullim për riciklimin e baterive të vjetra.



Për më tepër informata mbi riciklimin e këtij produkti ose baterisë, ju lutemi kontaktoni zyrën lokale për shërbime, kompaninë për mbeturin ose shitoren në të cilën keni blerë produktin.

Para përdorimit të këtij sistemi

Defekte që ndodhin gjatë përdorimit normal të sistemit do të riparohen nga Sony në pajtim me kushtet e përcaktuar në garancinë e kufizuar të këtij sistemi. Megjithatë, Sony nuk është përgjegjës për çdo pasojë që mund të ndodh nga dështimi për të lëshuar ose të dëmtimit të sistemit.

Disqe muzikore të enkoduar me teknologji për mbrojtje të autorit

Ky produkt është i dizajnuar për të lëshuar disqe që përputhen me standardin Compact Disc (CD). Kohën e fundit, shumë disqe të enkoduar me teknologji të mbrojtjes nga kopjimi shiten nga kompanitë e disqeve. Ju lutemi të keni parasysh që mes këtyre disqeve mund të ketë disa që mund mos të përputhen me CD standardin dhe mund mos të lëshohen nga ky produkt.

Shënim mbi DualDiscs




DualDisc është një disk me dy anë që përmban DVD material të incizuar në një anë dhe audio material digjital të incizuar në anën tjetër. Megjithatë, pasi që audio materiali nuk është konform me standardin Compact Disc (CD), nuk garantohej lëshimi në këtë produkt.



Shënim mbi përdorimin e DVD

Disa DVD mund të jenë qëllimisht të kufizuar me softuer nga prodhuesit. Pasi që ky sistem lëshon DVD incizime sipas përmbajtjes në disk, disa opsione mund mos të jenë të gatshme.

Shënim për DVD me dy shtresa

Fotografia dhe zëri mund për një moment të ndërpritet kur shtresat ndryshojnë.






Kodi rajonal (vetëm DVD VIDEO)


sistemi juaj ka kodin rajonal të shtypur në pjesën mbrapa njësisë dhe do të lëshojë DVD VIDEO (vetëm lëshim) të etiketuar me kodin identik rajonal ose .

Shënim mbi disqet me multi-sesion

Ky sistem mund të lëshojë sesione të vazhdueshme në disk kur janë incizuar në formatin e njëjtë sikur sesioni i parë. Kur një sesion incizohet në format tjetër, ky sesion dhe sesionet që vijojnë nuk mund të lëshohen. Kini parasysh që madje edhe nëse sesionet janë incizuar në format të njëjtë, disa sesione mund mos të lëshohen.



4^{SQ}



Përmbajtja

Para përdorimit të këtij sistemi	3
--	---

Fillimi

Vendi dhe funksionet e kontrolleve	7
Përgatitja e telekomandës.....	11
Vendosja e mbulesave të altoparlantëve	11
Lidhja e TV pajisjes.....	12
Rregullimi i sistemit me ngjyrë.....	12
Rregullimi i orës	13

Lëshimi i Diskut

Lëshimi i DVD/CD	14
Ndryshimi i modit të lëshimit	14
Krijimi i programit tuaj (Program Play)	15
Përdorime tjera	16

Dëgjimi i Radios



Kërkimi i radio stacionit	18
Memorimi i radio stacioneve	18
Zgjedhja e radio stacionit të memoruar	19

Dëgjimi i skedarit nga USB pajisja

Dëgjimi i skedarit nga USB pajisja.....	20
---	----

Dëgjimi i muzikës me audio komponentë opsional

Dëgjimi i muzikës me audio komponentë opsional.....	21
---	----



Dëgjimi i muzikës me lidhje BLUETOOTH

Çiftimi i sistemit me pajisje BLUETOOTH dhe dëgjimi i muzikës	22
Dëgjimi i muzikës me pajisje të regjistruar	23
Dëgjimi i muzikës me one-touch veprim (NFC)	24

Informacione plotësuese




Përcaktimi i funksionit automatik Standby	25
Rregullimi i modit BLUETOOTH Standby	26
Rregullimi i BLUETOOTH sinjalit pa tel ON/OFF	26
Rregullimi i zërit	27
Përdorimi i tajmerëve	27
Rregullimi i Sleep tajmerit	27
Rregullimi i Play tajmerit	27
Përdorimi i menysë për rregullim	29

Mënjanimi i problemeve

Mënjanimi i problemeve	31
Mesazhe	34

Masa sigurie/Specifikimet

Masa sigurie	35
USB aparate dhe versione kompatible	36
BLUETOOTH teknologjia pa tel	37
Specifikimet	38




Fillimi

Vendi dhe funksionet e kontrolleve

Shënim

Ky manual kryesisht sqaron përdorime që përdoren me telekomandë, megjithatë përdorimet mund gjithashtu të zbatohen edhe me butonat që kanë emrin e ngjashëm ose të njëjtë.


Njësia (përpara/përmbi)



Fillimi

7^{SQ}

Telekomanda



- 1** **◀▶ (previous/next) butonat**
Përdorni për të renditur fillimin e këngës ose skedarit.

TUNING +/- butoni

Përdorni për të kërkuar radio stacionet.

Telekomanda: ◀▶ fast-rewind/fast-forward butonat

Përdorni për të përshpejtuar para/mbrapa këngë ose skedar.

Telekomanda: PRESET +/- butonat

Përdorni për të gjetur stacionin e caktuar.

- 2** **▲ (open/close) butoni**

Përdorni për të hapur /mbyllur seksionin e diskut.

- 3** **Ekrani**

- 4** **Seksioni i diskut**

Përdorni për të vendosur diskun (faqe 14).

- 5** **Njësia: VOLUME kontrolli**

Telekomanda: VOLUME +/- butoni

Përdorni për të rregulluar zërin.

- 6** **(headphone) kyçësja**

Përdorni për të lidhur kufjet.

- 7** **(USB) porti**

Përdorni për të lidhur USB flas (faqe 20).

- 8** **I/O (power) butoni**

Përdorni për të kyçur/shkyçur pajisjen.

- 9** **Censori i telekomandës**

- 10** **Ⓢ (BLUETOOTH) LED**

Ndriçon dhe lëviz për të treguar statusin e BLUETOOTH pajisjet të lidhur.

- 11** **Njësia: FUNCTION/PAIRING butoni**

- Përdorni për të ndryshuar burimin me çdo prekje ndryshon në burimin tjetër sipas rendit: DVD/CD → USB
* BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Shtyp de mbaj për të hyrë në BLUETOOTH modin e çiftimit.

Telekomanda: DVD/CD/USB/BLUETOOTH/FM/AUDIO IN butonat

Përdorni për të zgjedhë burimin.

- 12** **Njësia: ▶|| (play/pause) butoni**

Telekomanda: ▶ (play)/|| (pause) butonat

Përdorni për të filluar ose pauzuar dëgjimin.

- 13** **(stop) butoni**

Përdorni dëgjuar programin.

- 14** **N-Mark**

Vendosni telefon të mençur/tablet të pajisur me NFC funksionin afër kësaj shenje për të bërë regjistrimin, lidhjen ose shkëputjen BLETOOTH vetëm me një lëvizje (faqe 24).

- 15** **BLUETOOTH MENU butoni**



Përdorni për të hapur/mbyllur BLUETOOTH menyne (faqe 22, 23, 26).

- 16** **EQ butoni**

Përdorni për të zgjedhë efektin e zërit (faqe 27).

- 17** **AUDIO/SUBTITLE butoni**

- Përdorni për të zgjedhë audio formatin kur më tepër audio sinjale janë në dispozicion.



- Përdorni për të zgjedh FM pranimin (monaural ose stereo) kur të dëgjoni FM stereo programe (faqe 18).
- Përdorni për të zgjedhë gjuhën e titrave kur ka titra për të zgjedhë (faqe 16).

18 **(Return)/DVD MENU butoni**

- Përdorni për të kthyer në menynë paraprahe kur përdorni dosje ose listën e shfaqur në TV ekranin.
- Përdorni për të hapur/mbyllur DVD menynë gjatë shikimit të DVD VIDEO.

19 **MUTING**

Përdorni për të heshtur zërin.

20 **DISPLAY**

Përdorni për të shfaqur ose larguar menynë për kërkim ose informacione lidhur me programin momental. Një vijë poshtë “_” shfaqet në vend të ndonjë shkronje që nuk e njeh.

21 **SHIFT butoni**

Shtyp dhe mbaj për të përdorur butonat me numra, TIME (30), ZOOM (27) dhe SUBTITLE(17).

22 **SETUP butoni**

Përdorni për të hapur/mbyllur menynë.

23 **(enter) butoni**

Përdorni për të konfirmuar zgjedhje.

24 **butonat**

Përdorni për të zgjedhë një opsion.

25 **DVD TOP MENU butoni**

- Përdorni për të hapur DVD meny kur shikoni DVD.
- Përdorni për të kyçur/shkyçur PBC funksionin kur shikoni VIDEO CD e PBC funksion.

26 **ANGLE butoni**

Përdorni për të ndryshuar këndin e shikimit në kënde që janë incizuar në DVD videon.

27 **PLAY MODE/ZOOM butoni**

- Përdorni për të zgjedh modin (faqe 14).
- Përdorni për të hyrë në modin e caktuar të FM radio (faqe 18).
- Përdorni për të zmadhuar ose zvogëluar pamjen kur shikoni DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video ose JPEG.

28 **MEGA BASS butoni**

Përdorni për të rregulluar basin (faqe 27).

TIMER MENU butoni

Përdorni për të vendosur tajmerin (faqe 27).

29 **TIME/DIMMER butoni**

- Përdorni me SHIFT (21) për të shfaqur orën. Kjo funksionon madje edhe nëse sistemi është shkyçur (faqe 13).
- Përdorni për rregulluar ndriçimin e ekranit (3).



30 **TV INPUT butoni**

Përdorni për të ndryshuar burimin e sinjalit të TV pajisjet dhe ndonjë burim tjetër. Kini parasysh që vetëm Sony TV pajisjet përdoren me këtë telekomandë.


31 **TV I/⏻(power) butoni**

Përdorni për të kyçur/shkyçur TV pajisje. Kini parasysh që vetëm Sony TV pajisjet përdoren me këtë telekomandë.


Filimi



9^{SQ}



Njësia (mbrapa)



A FM ANTENNA

Lidhni FM antenë.

Shënim

- Gjeni një vend dhe drejtim që ju mundëson pranim të mirë dhe pastaj vendosni FM antenën në një vend të mirë (dritare, mur, etj.).
- Siguroi fundin e FM antenës me ngjithëse.

B AUDIO IN dhe VIDEO OUT kyçëse

AUDIO IN:

Lidhni audio komponent të jashtëm me audio kordonin (nuk jepet).

VIDEO OUT:

Lidhni kyçësen për video hyrje e TV pajisjet ose projektorit me video kordonin (i dhënë)

C ALTOPARLANTË

Lidhni altoparlantët.


D ~ AC IN (120 - 240 V AC) kyçëse

Lidhni kordonin e rrymës me prizë në mur.

- (A) FM antena tel (zgjerohet horizontalisht)
- (B) Në altoparlantin e djathtë
- (C) Në altoparlantin e majtë
- (D) Kordoni i altoparlantit (i Kuq/+)
- (E) Kordoni i altoparlantit (i Zi/-)
- (F) Në prizën e murit

Përgatitja e telekomandës

Vendosni një bateri R6 (madhësi AA) (nuk jepet), duke përputhur polaritetin siç tregohet në figurën më poshtë.




Shënime mbi përdorimin e telekomandës

- Me përdorin normal, bateria duhet të zgjat rreth gjashtë muaj.
- Nëse nuk e përdorni telekomandën për një kohë të gjatë, largoni bateritë për të shmangur dëmtim nga rrjedhja e baterisë dhe korrozion.

Vendosja e mbulesave të altoparlantëve


Vendosni mbulesat e dhënë për altoparlantë në secilin skaj të kutive për të parandaluar rrëshqitjen.



Filimi


Lidhja e TV pajisjes

Lidhni kyçësen për video dalje të TV pajisjes me VIDEO OUT kyçësen **8** në njësinë, me anë të video kordonit të dhënë.



Kur lidhet me video dek

Lidhni TV pajisjen dhe video dekun me anë të video dhe audio kordonëve (nuk jepen) siç treguar më poshtë.



Mos e lidhni drejtpërdrejtë.

Nëse lidhni një video dek mes këtij sistemi dhe TV pajisjes, mund të vëreni rrjedhje të videos gjatë shikimit të video sinjalit nga ky sistem. Mos e lidhni video dekun mes këtij sistemi dhe TV pajisjes.

Rregullimi i sistemit me ngjyrë


Ndryshoni sistemin e ngjyrave nëse e nevojshme nga [PAL] ose [NTSC] pas lidhjes së TV pajisjes. Rregullimi fabrik për sistemin e ngjyrës është [PAL] në modelet për Evropë, Rusi, Oqeani, Kinë, Afrikë dhe Lindje të Mesme dhe [NTSC] për modelet tjera. Kini parasysh që rregullimi i sistemit të ngjyrës nuk mundet për modelet e Amerikës Veriore dhe Latine (përveç modeleve të Argjentinës).

1 Shtyp I/⏻ **8** për të kaluar në sistemin.

2 Shtyp SETUP **22** në DVD/CD funksionin.

Menyja paraqitet në TV ekranin.

Kategori e zgjedhur Opsioni i zgjedhur i rregullimit





Kategoritë e rregullimit

Opsionet

3 Shtyp ↑/↓ **24** për të zgjedhë [SCREEN] rregullimin dhe shtyp ⊕ **23**

4 Shtyp ↑/↓ **24** për të zgjedhë [TV System], dhe shtyp ⊕ **23**.

5 Shtyp ↑/↓ **24** për të zgjedhë [PAL] ose [NTSC], dhe shtyp ⊕ **23**. Shtyp SETUP për të shkyçur menynë për rregullim.



Shënim Note

- Ekranin në TV mund të ndërpritet për një moment pas ndryshimit të sistemit të ngjyrës.

Rregullimi i orës

1 Shtyp **I/⏻** [8] për të kyçur sistemin.

2 Shtyp **TIMER MENU** [29].
Nëse rregulloni orën për herën e parë, vazhdoni në hapin 4.

Filimi

3 Shtyp **↑/↓** [24] për të zgjedhë "CLOCK," dhe shtyp **+** [23].

4 Shtyp **↑/↓** [24] për të vendosur orën dhe shtyp **+** [23].




5 Shtyp **↑/↓** [24] për të vendosur minutat, dhe shtyp **+** [23].
Përfundoni rregullimin e orës.

Shën

- Rregullimi i orës rivendoset kur të largoni kordonin e rrymës ose nëse ka ndërprerje të rrymës.

Për të shfaqur orën kur sistemi është shkyçur

Shtyp **TIME/DIMMER** [30] duke shtypur **SHIFT** [21]. Ora shfaqet për rreth 8 sekonda.




Lëshimi i diskut

Lëshimi i DVD/CD

1 Shtyp DVD/CD [1].

2 Shtyp ▲ [2] në njësinë për të hapur kapakun e diskut [4] dhe vendosni diskun brenda.

Vendosni DVD/CD me anën e etiketës (të shtypur) nga lartë.



Me etiketën nga lartë

3 Shtyp ▲ [2] në njësinë për të mbyllur kapakun e diskut [4].

4 Shtyp ► [12]
Nëse ndryshoni funksionin në "DVD/CD" nga ndonjë funksion tjetër kur ► [12] vetëm keni vendosur diskun, shtyp pasi "LOADING" të zhduket nga ekrani [3].
Butoni në telekomandën ose njësinë ju mundëson që të përshpejtoni para/mbrapa dhe të zgjidhni këngën, skedarin ose dosjen (MP3/WMA), etj.

Për të nxjerrë DVD/CD

Shtyp ▲ [2] në njësinë.

Këshillë

Mund të mbyllni kapakun e diskut mos të hapur ose mbyllur. Shtyp dhe mbaj FUNCTION [1] dhe TUNING- [] në njësinë për kohën e njëjtë për 5 sekonda, "LOCKED" paraqitet në ekranin [1] dhe [3] butoni nuk punojnë. Për të ç'bllokuar kapakun e diskut, përsëritni procedurën e njëjtë.

Shënime

- Mos vendosni disk me formë tjetër (p.sh. zemër, katror, yll). Nëse e bëni këtë, mund të shkaktoni dëmtim që nuk do të mund të riparohet.
- Mos përdorni disk me ngjitëse ose etiketë sepse kjo mund të shkaktojë defekt.
- Kur të largoni diskun, mos prekni sipërfaqen.
- Mos lidhni një USB pajisje kur lëshoni DVD. Nëse e bëni këtë, mund të prishni programin.

Ndryshimi i modit të lëshimit

Modi i lëshimit ju mundëson të lëshoni muzikën e njëjtë vazhdimisht ose të përzini.

1 Shtyp PLAY MODE (27).

2 Shtyp ↑/↓ [24] për të zgjedhë "PROGRAM" ose "REPEAT," dhe shtyp + [23].

3 Shtyp ↑/↓ [24] për të zgjedhë mode, dhe shtyp + [23].

Mund të zgjidhni modet më poshtë.

PROGRAM

Modi i lëshimit	Efekti
PROGRAM*	Lëshon këngët ose skedarët e programuar. Për më tepër, shikoni "Krijimi i programit tuaj (Program Play)" (faqe 15).

* Ky mod vlen vetëm për lëshimin e CD-DA disqeve.

REPEAT

DVD

Modi i lëshimit	Efekti
CHAPTER	Lëshon kapitullin e zgjedhur vazhdimisht. "REP CHP" paraqitet në ekranin [3].
TITLE	Lëshon titullin e zgjedhur vazhdimisht. "REP TIT" paraqitet në ekranin [3].
ALL	Lëshon gjithë përmbajtjen vazhdimisht. "REP ALL" paraqitet në ekranin [3].
OFF	Anulon lëshimin e përsëritur

CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD

Modi i lëshimit	Efekti
ONE	Lëshon këngën e zgjedhur vazhdimisht. "REP ONE" paraqitet në ekranin [3].
FOLDER*¹	Lëshon gjitha këngët në dosjen e zgjedhur vazhdimisht. "REP FLD" paraqitet në ekranin [3].
ALL	Lëshon gjitha këngët në disk vazhdimisht. "REP ALL" paraqitet në ekranin [3].
SHUFFLE*²	Lëshon gjitha këngët në sipas rastit. "SHUFFLE" paraqitet në ekranin [3].
OFF	Anulon lëshimin e përsëritur

*¹ Ky mod vlen vetëm për lëshimin e USB pajisjeit ose MP3/WMA disk.

*² Ky mod vlen vetëm për lëshimin e CD-DA, USB pajisjeit ose MP3/WMA disk.

Shënim

- Kur të largoni kordonin e rrymës, modi i lëshimit do të shkyçet automatikisht.

Shënim mbi lëshimin e MP3/WMA disqeve

- Mos ruani dosje ose skedarë të panevojshmen në diskun që ka MP3/WMA skedarë.
- Dosjet që nuk kanë MP3/WMA skedarë nuk njihen nga sistemi.
- Sistemi mund të lëshojë vetëm MP3/WMA skedarë që kanë emërtimin ".mp3" ose ".wma." Ndonëse emri i skedarit është ".mp3" ose ".wma", nëse nuk janë audio skedarë MP3/WMA file, lëshimi i këtij skedari mund të krijojë zhurmë që mund të shkaktojë dëmtim të sistemit.
- Numri maksimal i MP3/WMA dosjeve dhe skedarëve kompatibil me këtë sistem janë:
 - 188* dosje (përfshirë dosjen rrënjë)
 - 999 skedarë
 - 999 skedarë në një dosje
 - 8 nivele dosjesh (në strukturën e skedarëve)
- * Kjo përfshin edhe dosje që nuk kanë MP3/WMA ose skedarë tjerë. Numri i dosjeve që sistemi mund të njeh mund të jetë më pak se numri i dosjeve aktuale, varësisht nga struktura e dosjeve.
- Kompatibilitet me gjitha MP3/WMA enkodim/shënim, CD-R/RW drajv dhe medie incizuese nuk mund të garantohet. MP3/WMA disqet jo-kompatibile mund të shkaktojnë zhurmë ose të ndërpritet ose mos të ketë asgjë.

Krijimi i programit tuaj (Program Play)

Lëshon këngët e programuar ose skedarë nga CD-DA. Me përdorimin e TV ekranit tuaj do të krijoni programin përkatës.


1 Shtyp **PLAY MODE** [27].

Lëshimi i diskut

2 Shtyp $\uparrow/\downarrow$ [24] për të zgjedhë "PROGRAM," dhe shtyp $\oplus$ [23].

Paraqitet menyja në TV ekranin. Dëgjimi pauzohet automatikisht gjatë krijimit të programit.

Kënga e programuar Kënga e programuar



3 Shtyp dhe mbaj SHIFT [21], dhe shtyp butonat me numër për të Shënuar numrin e këngës me 2 shifra (për shembull "02" për këngën 2).

Numrat në anën e majtë janë renditja e lëshimit.

4 Shtyp $\downarrow$ [24] dhe përsërit procedurën në hapin 3 për të programuar këngë tjera.

5 Shtyp $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ [24] për të zgjedhë [PLAY] për të filluar programin.

Mund gjithashtu të filloni programin duke shtypur $\blacktriangleright$ [12].

Për të anuluar programin

Fshini programin e krijuar.

- 1 Zgjidh "PROGRAM" në hapin 2 të "krijimi i programit tuaj (Program Play)" (faqe 15), dhe shtyp $\oplus$ [23].
- 2 Shtyp $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ [24] për të zgjedhë [CLEAR] $\oplus$, dhe shtyp [23].

Për të fshirë këngën e programuar

- 1 Zgjidh "PROGRAM" në hapin 2 të "krijimi i programit tuaj (Program Play)" (faqe 15), dhe shtyp $\oplus$ [23].
- 2 Shtyp $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ [24] për të zgjedhë numrin e këngës që doni të fshini.

3 Shtyp dhe mbaj SHIFT, dhe shtyp "00."

4 Numri i shfaqur i këngës ndryshon në "--" dhe kënga fshihet.

Këshillë

- Mund të programohen deri më 16 këngë/skedarë.
- Për të lëshuar programin e njëjtë sërish, shtyp $\blacktriangleright$ [12]

Shën

- Kur disku të largohet ose kordoni i rrymës do të nxirret pas programimit, të gjitha këngët dhe skedarët e programuar do të fshihen.

Përdorime tjera

Ndryshimi i këndeve (vetëm për DVD VIDEO kompatibil)

Shtyp ANGLE [26] vazhdimisht duke mbajtur për të zgjedhur këndin e preferuar.

Shfaqja e titrave (vetëm për DVD VIDEO dhe Xvid video skedarë)

Shtyp SUBTITLE [17] vazhdimisht duke mbajtur SHIFT [21] gjatë programit për të zgjedhë gjuhën e preferuar të titrave.

Ndryshimi i gjuhës audio

Shtyp AUDIO [17] vazhdimisht gjatë programit për të zgjedhur audio gjuhën e preferuar.

Shikimi i VIDEO CD me PBC funksionet



Kur të lëshoni një VIDEO CD me PBC (Playback control) funksione, PBC menyja paraqitet për përdorim. Shtyp PRESET +/- për të zgjedhë opsion dhe shtyp $\oplus$ [23] për të konfirmuar.

Lëshimi pa PBC

Kur të shkyçni PBC funksionin, mund të zgjidhni këngën e preferuar duke shtypur $\blacktriangleleft$ $\blacktriangleright$ [1]

Zmadhimi i fotografisë së shfaqur

Mund të zmadhoni ose zvogëloni fotografinë kur shikoni DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid video ose JPEG fotografi.



Shtyp ZOOM [27] duke mbajtur SHIFT [21] për të zmadhuar pamjen.
Me çdo shtypje të butoni, niveli i zmadhimit ndryshohet. Mund të rrëshqitni nëpër fotografinë e zmadhuar, lartë, poshtë, majtas ose djathtas duke shtypur ←/↑/↓/→ [24] .

Kërkimi i titullit, kapitullit dhe këngës, etj.

Kur lëshoni DVD

- 1 Shtyp [] DISPLAY [20] gjatë shikimit.
Menyja me opsione paraqitet në maje të ekranit.
- 2 Shtyp ←/→ [24] për të lëvizur hijezimin në titullin ose numrin e kapitullit.
- 3 Shtyp butonat me numër duke mbajtur SHIFT [21] për të shënuar numrin e titullit: ("02" për titull 2, "003" për kapitull 3, për shembull).
- 4 Shtyp + [23] për të kërcyer në titullin ose kapitullin e zgjedhur.

Kur lëshoni CD



- 5 Shtyp [] DISPLAY [20] gjatë shikimit.
Menyja me opsione paraqitet në maje të ekranit.
- 6 Shtyp ←/→ [24] për të lëvizur hijezimin në titullin ose numrin e kapitullit.
- 1 Shtyp butonat me numër duke mbajtur SHIFT [] për të shënuar numrin 2 shifror ("02" për këngë 2, për shembull).
- 2 Shtyp + [23] për të kërcyer në këngën e zgjedhur.

Kur lëshoni audio skedar, JPEG pamje ose video skedar

Shtyp butonat me numër duke mbajtur SHIFT [21] për të shënuar numrin 2 shifror ("02" për këngë 2, për shembull).



Lëshimi i diskut



Dëgjimi i radios

Kërkimi i radio stacionit

1 Shtyp FM (11).

2 Shtyp dhe mbaj TUNING +/- (1).
Indikacioni i frekuencës në dritaren e ekranit fillon të ndryshojë dhe ndalon automatikisht kur pranohet FM transmetim (Auto tuning).

Kërkim manual

Shtyp TUNING +/- (1) vazhdimisht për të kaluar në stacionin e preferuar. Me çdo shtypje ecni për një hap me frekuencë.

Këshillë

- Nëse pranimi i FM stereo transmetimit është me zhurmë, shtyp AUDIO për të zgjedhë "MONO," dhe shtyp ⊕ për të zgjedhë pranim monoaural. Kjo zvogëlon zhurmën.
- Kur të kyçeni në stacion që ofron RDS shërbime, emri i stacionit paraqitet në ekranin.

Memorimi i radio stacioneve

Mund të memoroni radio stacionet e preferuara.

1 Kyçuni në stacionin e duhur.

2 Shtyp PLAY MODE (27).
Numri i memorimit paraqitet në ekranin (3).

3 Shtyp PRESET +/- (2) për të zgjedhë numrin e memorimi dhe ⊕ (23).
Mund të zgjidhni numër memorimi duke shtypur (24), ose duke mbajtur SHIFT dhe pastaj butonat numerik.



Numri i memorimit



"COMPLETE" paraqitet në ekran dhe radio stacioni regjistrohet me numrin e memorimit. Përsëritni hapat më lartë për radio stacione tjera.

Këshillë

- Mund të memoroni deri më 220 FM stacione.
- Nëse zgjidhni një numër të memoruar më para në hapin 3, radio stacioni i memoruar zëvendësohet me radio stacionin e kyçur momentalisht.





Zgjedhja e radio stacionit të memoruar

1. Shtyp FM (11).
2. Shtyp PRESET +/- (1) për të zgjedhë numrin e memoruar.
Mund gjithashtu të zgjidhni numrin e memoruar duke shtypur butonat numerik duke mbajtur shtyp SHIFT (21).



Dëgjimi i radios



Dëgjimi nga USB pajisja

Dëgjimi i skedarit nga USB pajisja

Mund të dëgjoni audio skedarë të ruajtur në USB pajisje si WALKMAN® ose aparat digjital me këtë sistem duke e lidhur USB pajisjen me sistemin.

Për detaje mbi USB pajisjet kompatible, shkoni “USB pajisje kompatible dhe versione” (faqe 36).

1 Shtyp USB (11).

2 Lidhni USB pajisjen me (7) (USB) port në pjesën përpara njësisë.

Lidhni USB pajisjen drejtpërdrejtë ose me USB kordon që vije me USB pajisjen në (USB) port . Pritni deri sa “SEARCH” të zhduket.

3 Shtyp (12).

Fillon dëgjimi.

Mund të përshpejtoni përpara/mbrapa, të zgjidhni këngë ose skedar ose të zgjidhni dosje me telekomandë ose butonat e njësisë.

Këshillë

- Kur të lëshoni USB pajisje, modi i lëshimit mund të zgjidhet. Shtyp PLAY MODE dhe zgjidh “REPEAT.” Për detaje, shih “Ndryshimi i modit të lëshimit” (faqe 14). Nuk mund të rregulloni program për skedarë në USB pajisjen.
- Nëse lidhet USB pajisje me njësinë, karrikimi baterisë fillon automatikisht. Nëse USB pajisja nuk mund të karrikohet, largoni dhe lidhni sërish. Disa USB pajisje nuk mund të karrikohen me sistemin. Për detaje të statusit të karrikimit të USB pajisjes, shikoni manualin e përdorimit të USB pajisjes.

Shënim

- Renditja e dëgjimit për sistemin mund të dallojë nga renditja e aparatit muzikor të lidhur.
 - Siguroini që të shkyçni USB pajisjen pas largimit të saj. Largimi i USB pajisjes kur sistemi është kyçur mund të dëmtojë të dhënat në USB pajisje .
 - Kur keni nevojë për USB kordon, lidhni USB pajisjen me kordonin e dhënë me pajisjen. Për detaje mbi lidhjen, shikoni manualin e përdorimit që vije me USB pajisjen për tu lidhur.
 - Mund të kalojë pak kohë para se “SEARCH” të paraqitet pas lidhjes, varësisht nga lloji i USB pajisjes së lidhur.
 - Mos e lidhni USB pajisjen me USB gllavinë.
 - Kur të lidhni USB pajisje, sistemi i lexon gjitha skedarët në USB pajisjen. Nëse ka tepër dosje ose skedarë në USB pajisjen, mund të kalojë më gjatë para se të lexojë USB pajisjen.
- Me disa USB pajisje të lidhura, mund të kalojë një kohë për të transmetuar sinjale nga sistemi ose të përfundojë leximin e skedarëve.

- Nuk mund të garantohet kompatible me gjitha softuerët e enkodimit/leximit. Nëse audio skedarët në USB pajisje nuk janë enkoduar me softuer përkatës, këto skedarë mund të prodhojnë zhurmë ose defekt.
 - Numri maksimale i skedarëve dhe dosjeve në USB pajisje kompatible me sistemin është:
 - 188* dosje (përfshirë edhe dosjen rrënjë)
 - 999 skedarë
 - 999 skedarë në një dosje
 - 8 nivele dosjesh (në strukturën e skedarëve)* Kjo përfshin dosje që nuk kanë audio skedarë ose nuk mund të lëshohen. Numri i dosjeve që sistemi mund të njohë mund të jenë më pak sesa numri i vërtetë i dosjeve, varësisht nga struktura e dosjeve.
 - Sistemi nuk mund të përmbajë gjitha llojet e funksioneve që vijnë me USB pajisjen e lidhur.
 - Dosjet që nuk kanë audio skedarë nuk njihen.
 - Audio formatet që mund të dëgjoni me këtë sistem janë këto më poshtë:
 - MP3: skedarë “.mp3”
 - WMA*: skedarë “.wma”
- Kini parasysh që kur skedari ka emërtimin e saktë, nëse skedari dallon në fakt, sistemi mund të prodhojë zhurmë ose defekt.
- ** Skedarë me DRM (Digital Rights Management) mbrojtje të autorit ose skedarë të shkarkuar nga dyqan muzikor on-line mund mos të lëshohen nga sistemi. Nëse provoni të lëshoni këto skedarë, sistemi do të lëshojë skedarin tjetër që mundet.

Dëgjimi i muzikës me audio
komponentë opsional

Dëgjimi i muzikës me audio komponentë opsional

Mund të lëshoni këngë prej audio
komponentëve opsional lidhur me
njësinë.

Shënim

- Prej më parë, shtypni VOLUME - (5) për të
ulur nivelin e zërit.

1 Shtyp AUDIO IN (11).

2 Lidhni audio kordonin lidhës
me kyçësen AUDIO IN (B) në
pjesën e pasme të njësisë dhe
terminalin e prodhimit të
pajisjes opsionale të jashtme.

3 Nisni dëgjimin e komponentit
të lidhur.

Rregulloni nivelin e zërit në
komponentin e lidhur gjatë
dëgjimit.

4 Shtyp VOLUME +/- (5) për të
rregulluar nivelin e zërit.

Shënim

- Sistemi mund të hyjë në mod standby
automatikisht nëse niveli i zërit i komponentit
të lidhur është tepër i ulët. Për më tepër
detaje, shihni "Rregullimi i funksionit Standby
automatik" (faqe 25).

Dëgjimi i muzikës me audio komponentë opsional

Dëgjimi i muzikës me lidhje BLUETOOTH

Çiftimi i sistemit me pajisje BLUETOOTH dhe dëgjimi i muzikës

Mund të dëgjoni muzikë nga pajisje BLUETOOTH me lidhje pa tel. Para se të përdorni funksionin BLUETOOTH, kryeni çiftimin për të regjistruar pajisjen tuaj BLUETOOTH.

Shën

- Vendosni pajisjen BLUETOOTH që duhet të lidhet në distancë prej një metër nga sistemi.
- Nëse pajisja juaj BLUETOOTH është mundësuar për prekje (NFC), kërceni hapin e ardhshëm. Shihni "Dëgjimi i muzikës me one-touch veprim (NFC)" (faqe 24).

1 Shtypni BLUETOOTH MENU (15). Nëse funksioni BLUETOOTH zgjedhohet kur sistemi nuk ka informata për çiftim, sistemi hyn në modin e çiftimit automatikisht. Gjithashtu mund të çiftim me përdorim të butonit në njësi. Shihni "Për të kryer çiftim me përdorim të butonit në njësi" (faqe 22).

2 Shtypni ↓/↑ për të zgjedhur "PAIRING," ⊕ dhe shtypni (23). Sistemi hyn në modin e çiftimit. "PAIRING" shfaqet në dritaren e ekranit (3) Ⓢ (BLUETOOTH) LED (10) ndriçon shpejt.

3 Kërkoni këtë sistem me pajisjen BLUETOOTH. Listë e të gjitha pajisjeve mund të shfaqet në ekranin e pajisjes BLUETOOTH.

4 Zgjedhni [SONY:CMT-SBT40D] (ky sistem).

Nëse ju kërkohet fjalëkalim në pajisjen BLUETOOTH, shkruani "0000."

Nëse kjo pajisje nuk shfaqet në dritaren e ekranit të pajisjes, nisni përsëri prej hapit 1.

Kur të kryhet çiftimi, lidhja BLUETOOTH krijohet automatikisht. "BT AUDIO" shfaqet në dritaren e ekranit të sistemit dhe ndizet Ⓢ (BLUETOOTH) LED (10).

Bëni këtë hap brenda 5 minutave ose çiftimi do të anulohet. Nëse çiftimi anulohet, nisni përsëri nga hapi 1.

5 Shtypni (12).

Nis riprodhimi.

Varësisht nga pajisja BLUETOOTH, Shtypni (12) përsëri. Gjithashtu ndoshta do të duhet të lëshoni riprodhues të muzikës në pajisjen BLUETOOTH.

6 Shtypni VOLUME +/- (5) për të rregulluar nivelin e zërit.

Nëse niveli i zërit nuk mund të rregullohet në sistem, rregullojeni në pajisjen tuaj BLUETOOTH.

Për të kryer çiftim me përdorim të butonit në njësi

1 Shtypni FUNCTION (11) me përsëritje për të zgjedhur "BT AUDIO."

2 Shtypni dhe mbani FUNCTION derisa Ⓢ drita (BLUETOOTH) LED të fillojë të ndriçojë shpejt. Sistemi hyn në mod çiftimi. "PAIRING" shfaqet në dritaren e ekranit.

Për të bërë lidhje BLUETOOTH, kryeni hapat e njëjta pas hapit 2 duke përdorur telekomandë.

Këshillë

- Mund të kryeni çiftim edhe me pajisje tjetër BLUETOOTH derisa lidhja BLUETOOTH është bërë me këtë pajisje BLUETOOTH.

Shënim

- Operacionet të përshkruara më lart mund të mos jenë të disponueshme për disa pajisje BLUETOOTH. Si shtesë, vetë operacionet mund të ndryshojnë varësisht nga pajisja e lidhur BLUETOOTH.
- Kur të kryhet operacioni i çiftimit, nuk ka nevojë ty kryhet përsëri. Sidoqoftë, në rastet në vijim operacioni i çiftimit duhet të kryhet përsëri:
 - Informatat e çiftimit janë fshirë kur pajisja BLUETOOTH është rregulluar.
 - Mundoheni të çiftoni sistemin me më se 8 pajisje BLUETOOTH.
Ky sistem mund të çiftohet deri me 8 pajisje BLUETOOTH. Nëse çiftoni edhe një pajisje BLUETOOTH pasi keni kryer çiftim me 8 pajisje, informata çiftimi për pajisjen që është lidhur e para me sistemin zëvendësohen me ato për pajisjen e re.
 - Informata regjistrimi për çiftimin e këtij sistemi fshihen nga pajisja e lidhur.
 - Nëse nisni sistemin ose e fshini historinë e çiftimit me sistemin, të gjitha të dhënat për çiftim do të fshihen.
- Zëri i këtij sistemi nuk mund të dërgohet në altoparlant BLUETOOTH.
- "Passkey" mund të quhet "Passcode," "PIN code," "PIN number" ose "Password," etj.
- Nuk mund të bëni lidhje BLUETOOTH me pajisje tjetër BLUETOOTH derisa lidhja BLUETOOTH kryhet me këtë pajisje BLUETOOTH. Njëherë anuloni lidhjen e pastaj lidhni me pajisje tjetër.
- Sistemi përmban vetëm Sub Band Codec.

Për të anuluar operacionin e çiftimit me pajisje BLUETOOTH

Shtypni BLUETOOTH MENU (15), BLUETOOTH (11) ose ndërroni burimin.

Këshillë

- Kur sistemi nuk ka informacione çiftimi, operacioni i çiftimit nuk mund të anulohet.

Për të anuluar lidhjen me pajisjen BLUETOOTH

Shtypni BLUETOOTH MENU (15) dhe (24) për të zgjedhur "DISCONNECT," dhe ⊕ shtypni

Këshillë

- Gjithashtu mund të anuloni lidhjen BLUETOOTH nga pajisja BLUETOOTH.

Për të fshirë informatat për regjistrim të çiftimit

- 1 Shtypni BLUETOOTH (11).
- 2 Shtypni dhe mbani FUNCTION (11) njësinë në kohën e njëjtë derisa "RESET" të shfaqet në dritaren e ekranit (2).

Shënim

- Nëse keni fshirë informatat e çiftimit, nuk mund të bëni lidhje BLUETOOTH përveç nëse çiftimi nuk kryhet përsëri.

Dëgjimi i muzikës me pajisje të regjistruar

Pas hapit 1 në "Çiftim i sistemit me pajisje BLUETOOTH dhe dëgjimi i muzikës," përdorni pajisjen BLUETOOTH për tu lidhur me sistemin dhe shtypni ►12 për të nisur dëgjimin.

Dëgjimi i muzikës me lidhje BLUETOOTH

Dëgjimi i muzikës me one-touch veprim (NFC)

NFC është teknologji për komunikim të spektrit të shkurtë pa tel mes pajisjeve të ndryshme siç janë telefona celular dhe IC tage.

Vetëm prekeni telefonin/tabletin tuaj në me sistemin. Sistemi kyçet automatikisht dhe çiftimi me BLUETOOTH lidhja zhvillohet. Paraprakisht, kyçeni NFC rregullimet.



- Kur të prekeni telefon/tablet kompatibil me NFC me njësinë kur një pajisje tjetër BLUETOOTH është lidhur me këtë sistem, BLUETOOTH pajisja shkëputet dhe sistemi lidhet me telefonin/tabletin.

Shënim

- Në disa vende dhe rajone, aplikacioni kompatibil për NFC mund mos të shkarkohet.
- Për disa telefona/tablete, ky funksion mund të jetë i gatshëm pa mos shkarkuar "NFC Easy Connect." Në këtë rast, përdorimi dhe specifikimet e telefonit/tabletit mund të jenë ndryshe nga përshkrimi në këtë manual. Për detaje, shikoni manualin e përdorimit që vije me telefonin/tabletin.
- BLUETOOTH lidhja mund të dështojë nëse sistemi është prekur me telefon/tablet me NFC funksion kur të lëshohet CD/DVD ose kur kërkon USB pajisje.
- Kur të kyçet njësia dhe kur fillon dëgjimi me anë të BLUETOOTH lidhjes me one-touch veprim (NFC), zëri mund mos të dëgjohet që nga fillimi i këngës. Për të filluar këngën nga fillimi, shtyp **1**, ose bëjeni BLUETOOTH lidhen pasi që të kyçet sistemi.

- 1** Prekeni telefonin/tabletin tuaj në N-mark (14) në njësinë.
Prekeni telefonin/tabletin tuaj në njësinë dhe mbani kontaktin deri sa telefoni/tableti të vibron ose të bëjë një sinjal të shkurtë.
Shikoni manualin e telefonit/tabletit tuaj në pjesën e telefonit/tabletit që përdoret si kontakt për prekje.

- 2** Pas kompletimit të lidhjes, shtyp **12**.
Fillon dëgjimi.
Për të shkëputur lidhjen e vendosur, prekeni telefonin/tabletin tuaj në N-Mark (14) në njësinë.

Këshillë

- Telefona kompatibil janë ato të pajisur me NFC funksion (me Android sistem kompatibil:: 2.3.3 ose më të ri me përjashtim të Android 3.x). Kontrolloni ueb faqen më poshtë për informacione lidhur me pajisjet kompatible.
<http://support.sony-europe.com/>
- Nëse telefoni/tableti nuk përputhet lidhet madje edhe nëse prekeni njësinë, shkarkoni "NFC Easy Connect" në telefonin/tabletin tuaj dhe niseni. Pastaj prekeni njësinë sërish. "NFC Easy Connect" është aplikacion falas vetëm për përdorim me Android™. Skanoni 2D kodin më poshtë.

Informacione plotësuese

Përcaktimi i funksionit automatik Standby

Sistemi vendos modin Standby automatikisht për rreth 15 minuta kur nuk ka përdorim ose dalje të audio sinjalit (Automatic Standby function). Fabrikisht, funksioni automatik Standby është i kyçur.

— kur butoni i telekomandës ose njësia është shtypur.

1 Shtyp  për të kyçur sistemin.

2 Shtyp dhe mbaj  më gjatë se 3 sekonda.

“AUTO STANDBY ON” paraqitet në ekran (3).

Për të shkyçur funksionin, përsëritni procedurën e njëjtë. “AUTO STANDBY OFF” paraqitet në ekran (3) dhe funksioni shkyçet.

Këshillë

- Kur sistemi futet në modin Standby, “STANDBY” paraqitet dhe ndriçon 8 herë në ekran (3).

Shënim

- Funksioni Standby automatik nuk vlen për funksionin e kërkuesit (FM), edhe kur e keni mundësuar.
- Sistemi mund mos të futet në modin Standby automatikisht në këto raste:
 - duke përdor funksionin FM
 - nëse detektohet audio sinjal
 - gjatë lëshimit të audio incizimeve ose skedarëve
 - derisa përdoret Play Timer ose Sleep Timer
- Sistemi numëron kohën (rreth 15 minuta) përsëri derisa të futet në modin Standby, edhe kur funksioni Standby automatik është i mundësuar në këto raste:
 - kur USB pajisja është e lidhur me USB funksionin

Informacione plotësuese

Rregullimi i modit BLUETOOTH Standby

Kur mundësohet modi BLUETOOTH Standby, sistemi futet në modin Wait për BLUETOOTH lidhjen edhe kur sistemi është i shkyçur. Ky mod është fabrikisht i shkyçur.

1 Shtyp BLUETOOTH MENU (15).

2 Shtyp (24) për "BT: STBY," dhe pastaj shtyp ⊕ (23).

3 Shtyp (24) për "ON" ose "OFF," dhe shtyp (23)

4 Shtyp I/O [8] për të shkyçur sistemin.

Këshillë

- Kur ky mod është i kyçur "ON," sistemi kyçet automatikisht dhe mund të dëgjoni muzikë duke bërë BLUETOOTH lidhje prej BLUETOOTH pajisjes.

Shënim

- Kur sistemi nuk ka informata për çiftëzim, ky mod nuk është në dispozicion. Për të përdorur këtë mod, sistemi duhet të lidhet me pajisjen dhe të ketë informatat e pajisjes për çiftëzim.

Rregullimi i BLUETOOTH sinjalit pa tel ON/OFF

Kur njësia është e kyçur, mund të kontrolloni BLUETOOTH sinjalin. Rregullimi fabrik i sinjalit është ON.

1 Kyçeni njësinë.

2 Shtyp and mbani ► [12] dhe ◀ [1] në njësi jëkohësisht për 5 sekonda.

3 Pas "BT OFF" (BLUETOOTH sinjali pa tel është shkyçur) ose "BT ON" (BLUETOOTH sinjali është i kyçur) të paraqitet, lironi butonin.

Këshillë

- Kur ky rregullim është OFF, BLUETOOTH funksioni nuk është në dispozicion.
- Nëse njësia preket me telefon të mençur/tablet me NFC funksion kur ky funksion është OFF, sistemi është i kyçur dhe ky rregullim ndryshon në ON.
- Kur ky rregullim është i shkyçur, nuk mund të rregullohet modi BLUETOOTH Standby.
- Kur ky rregullim është i shkyçur, njësia dhe BLUETOOTH pajisja nuk mund të çiftëzohen.

Rregullimi i zërit

Mund të zgjidhni zërin e dëshiruar nga stilet e ndryshme dhe të ndryshoni efektivitetin e zërit bas.

Zgjidhja e zërit të dëshiruar

Shtyp EQ vazhdimisht për të zgjedhur zërin nga stilet vijuese:

“R AND B/HIP HOP,” “FLAT,” “ROCK,” “POP,” “JAZZ,” “CLASSIC.”

Ndryshimi i efektivitetit të zërit bas

Shtyp MEGA BASS (28).

Çdo shtypje kyç funksionin (“BASS ON”) dhe shkyç funksionin (“BASS OFF”).

Këshillë

- Rregullimi fabrik është “BASS ON.”

Përdorimi i tajmerëve

Sistemi ofron tajerin Sleep dhe tajerin Play.

Shënim

- Sleep Tajmeri ka përparësi para Play tajmerit.

Rregullimi i Sleep tajmerit

Në kohën e përcaktuar, sistemi shkyçet automatikisht.

1 Shtyp TIMER MENU (29).

2 Shtyp (24) për “SLEEP,” dhe shtyp $\oplus$ (23).

3 Shtyp (24) për të zgjedhur kohën e saktë.

Mund të zgjidhni prej “SLEEP 10” (10 minuta) deri “SLEEP 90” (90 minuta) me rritje prej 10 minuta, ose “AUTO.” Nëse zgjidhni “AUTO,” sistemi shkyçet automatikisht pasi të përfundon lëshimi i CD ose USB pajisjes.

Këshillë

- Për të kontrolluar kohën e mbetur në Sleep tajmer, kaloni hapat 1 dhe 2 nga më lartë.
- Sleep tajeri funksionon edhe kur ora nuk vendoset.

Anulim i Sleep tajmerit



Zgjidhni “OFF” në hapin 3 më lartë.

Rregullimi i Play tajmerit

Mund të dëgjoni CD, USB pajisje ose në kohën momentale.

Shënim

- Siguroheni të keni vendosur orën para se të rregulloni tajerin (faqe 13).



1 Përgatitni burimin e zërit.

2 Shtyp TIMER MENU (29).

3 Shtyp (24) për "PLAY SET," dhe shtyp $\oplus$ (23).
Koha e fillimit ndriçon në ekranin (3).

4 Shtyp (24) për të zgjedhur kohën,
dhe shtyp $\oplus$.

Ndiqu procedurën e njëjtë për të vendos "MINUTE" të kohës për të nisur përdorimin, pastaj "HOUR" dhe "MINUTE" të kohës për të ndalë përdorimin.

5 Shtyp (24) për të zgjedhur burimin e dëshiruar të zërit, dhe shtyp $\oplus$ (23).
Paraqitet menyja për konfirmim të Play tajmerit.

6 Shtyp VOLUME për të shkyçur sistemin.

Këshillë

- Kur burimi i zërit është radio, kërkon radio stacionin para se të shkyçni sistemin (faqe 18).
- Për të ndryshuar rregullimin e tajmerit, përsëritni procedurat nga fillimi.

Shënime




- Sistemi kyçet saktë në kohën e vendosur në Play tajmerin. Kur burimi i zërit është CD, MP3/WMA disk ose USB, dhe pak kohë të nis me lëshimin.
- Play tajmeri nuk funksionon nëse sistemi vetëm më është në kohën e tashme.
- Kur burimi i zërit për Play tajmer caktohet për radio stacion, frekuenca e fundit e lëshuar përdoret si Play tajmer. Nëse e ndryshoni radio frekuencën pasi të vendosni tajmerin, gjithashtu do të ndryshon edhe rregullimi i radio stacionit për tajmerin.

Kontroll i rregullimit

- 1 Shtyp TIMER MENU (29).
- 2 Shtyp (24) për "SELECT," pastaj Shtyp $\oplus$ (23).
- 3 Shtyp (24) për "PLAY SEL," dhe shtyp $\oplus$ (23).
Rregullimi i tajmerit paraqitet në ekran (3).

Anulim i tajmerit


Zgjidh "OFF" në hapin 3 prej "Kontroll i rregullimeve" (faqe 28).



Përdorimi i menysë për rregullim

Mund të bëni përshtatje të ndryshme për opsionet e menysë. Opsionet e paraqitura mund të ndryshojnë varësisht prej vendit ose rajonit. Rregullimi fabrik është i nënvizuar.

- 1 Shtyp **SETUP** (22) në DVD/CD funksionin.
Ky rregullimi menysë paraqitet në ekranin e TV-së.
Kategoria e zgjedhur Opsioni i zgjedhur për rregullim



- 2 Shtyp (24) për të zgjedhur kategorinë e rregullimit dhe pastaj shtyp $\oplus$ (23).
- 3 Shtyp (24) për të zgjedhur opsionin që doni të ndryshoni, dhe pastaj shtypni $\oplus$ (23) për të konfirmuar zgjedhjen.
- 4 Shtyp **SETUP** (22) për të zgjedhur menynë e rregullimit.

[SCREEN] rregullimet

[TVSystem]


[PAL]: Për TV me PAL-sistem TV.
[NTSC]: Për TV me NTSC sistem.

[ScreenSaver]


[ON]: Kyç screen save-in kur është e ndalur, pauzuar, nuk ka disk, modi për nxjerrjen e diskut për më shumë se 10 minuta.
[OFF]: Shkyç screen save-in.

[TV Type]

[16:9]: Zgjidhni këtë kur e lidhni me TV me ekran të gjerë ose TV me funksion mod i gjerë.



[4:3PS]: Shfaq fotografi me lartësi të plotë në tërë ekranin, me skaje të stolitura.



[4:3LB]: Shfaq fotografi të gjerë me shirita të zi në pjesën e poshtme dhe sipërme.



[LANGUAGE] rregullimet

[OSD] (On-Screen Display)

Mund të zgjidhni gjuhën e shfaqjes në TV ekran.



[Audio]

Mund të zgjidhni audio gjuhën e preferuar për DVD-të me më shumë këngë.

[Subtitle]

Mund të zgjidhni gjuhën e titrave të incizuar në DVD VIDEO.

[Auto]: Për TV që është kompatibil edhe me PAL edhe me NTSC.





[Menu]

Mund të zgjidhni gjuhën e menysë së diskut.


[AUDIO] rregullime



[DRC]

Përshtatni nivelin e shtrirjes dinamike për audio daljen.



30^{SQ}





[VIDEO] rregullime

momentalisht.
Për dalje nga [CUSTOM PAGE], Shtyp SETUP.

[Brightness]

Përshtatni nivelin e ndriçimit të fotografisë.

[Contrast]

Përshtatni nivelin e kontrastit të fotografisë.

[Hue]

Përshtatni ngjyrimin e (tonin e ngjyrës) fotografisë.

[Saturation]

Përshtatni nivelin e ngopjes të fotografisë.

[Sharpness]

Përshtatni nivelin e mprehjes së skicës së fotografisë.

[PREFERENCE] rregullime

[Rating]

Mund të kufizoni lëshimin e DVD-ve që kanë kufizim moshe. Skenat mund të bllokohen ose të zëvendësohen me skena tjera. Nëse keni caktuar fjalëkalim, ç'blokoni mbrojtjen duke shënuar fjalëkalimin tuaj (shih "[Password]") para se të ndryshoni nivelin e kufizimit të moshës për shikim.

Shtyp (24) to select a rating level from [0 Lock ALL] to [8 No Limit], dhe shtyp $\oplus$ (23).




[Password]

Mund të caktoni fjalëkalim për [Rating] dhe [Default] rregullimet për të shmangur përdorimin e padashur.

Shëno fjalëkalim të ri me 4 shifra dhe shtyp $\oplus$ (23).

Kur doni të ndryshoni fjalëkalimin, shënoni fjalëkalimin tuaj për të ç'bllokuar fushën për shënim dhe shënoni fjalëkalimin e ri. Nëse harroni fjalëkalimin, ndiqni procedurën më poshtë për të konfirmuar fjalëkalimin e caktuar momentalisht.

- 1 Shtyp DVD/CD (11).
- 2 Shtyp (2) në njësi për të hapur kutinë e diskut.
- 3 Shtyp (13) dhe $\oplus$ ZOOM (27) duke mbajtur SHIFT (21), dhe shtyp (23). [CUSTOM PAGE] paraqitet dhe mund të konfirmoni fjalëkalimin e caktuar





[Default]

Mund të ri-vendosni gjitha opsionet për rregullim të menyve dhe rregullimet personale në rregullimet fabrike.

Nëse keni caktuar fjalëkalim, duhet të ç'blokoni mbrojtjen me fjalëkalim duke shënuar fjalëkalimin tuaj. Shih "[Password]" nga "[PREFERENCE] rregullimet" (faqe 30) para kryerjes së ri-caktimit.

Shtyp (11) për [Restore], dhe shtyp (2).



32^{SQ}



Mënyanimi i problemeve

Mënyanimi i problemeve

Nëse ndodh ndonjë problem gjatë përdorimit të sistemit, ndiqni hapat e dhënë më poshtë para se të konsultoni distributorin më të afërt. Nëse paraqitet mesazh, siguroni që të shënoni përmbajtjen për referencë.

- 1 Kontrolloni nëse problemi është në “Mënyanimi i problemeve”.
- 2 Kontrolloni ueb faqet më poshtë për shërbime konsumatori <http://support.sony-europe.com/>

Do të gjeni informacionet më të reja dhe PSP në këto faqe.

- 3 Nëse edhe pas hapave 1 dhe 2 nuk mund të zgjidhni problemin, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Nëse problemi vazhdon edhe pas gjithave më lartë, konsultoni distributorin më të afërt. Kur të sillni produktin për riparim, siguroni që të sillni gjithë sistemin (njësinë kryesore dhe telekomandën). Ky produkt është sistem dhe i gjithë sistemi duhet për të caktuar pjesën që duhet të riparohet.

Nëse “PROTECT” paraqitet në ekranin

Menjëherë largojeni kordonin e rrymës dhe kontrolloni këto pasi që “PROTECT” të zhduket.

Siguroni që + dhe - i kordonëve të altoparlantëve nuk preken.

Siguroni që asgjë nuk i bllokoi vrimat e ventilimit të sistemit.

Pasi që të kontrolloni këto më lartë dhe nuk gjeni asnjë problem, atëherë lidhni kordonin e rrymës së sistemit. Nëse kjo vazhdon, kontaktoni Sony distributorin më të afërt.

Në përgjithësi

Sistemi nuk kyçet.

- Siguroni që të keni kyçur kordonin e rrymës në prizën e murit mirë.

Sistemi ka kaluar në modin standby papritmas.

- Kjo nuk është defekt. Sistemi kalon në modin standby automatikisht pas rreth 15 minutave kur nuk përdoret ose nuk ka audio sinjal. Shikoni “Vendosja e funksionit Standby automatik” (faqe 25).

Rregullimi i orës ose tajmeri është anuluar papritmas.

- Nëse kalon një minutë pa përdorim, rregullimi i orës ose tajmeri anulohet automatikisht. Bëjeni sërish nga fillimi rregullimin.

Nuk ka zë.



- Rriteni zërin në njësinë.
- Siguroni që komponenti i jashtëm është lidhur mirë me AUDIO IN kyçësen ☐ dhe vendosni funksionin në AUDIO IN.
- Stacioni i kërkuar mund të ketë ndaluar përkohësisht transmetimin.

Zukatje ose zhurmë e zëshme.

- Lëvizni sistemin larg burimeve të zhurmës.
- Lidhni sistemin me prizë të ndryshme të murit.
- Instaloni filtër zhurmë (blihet ndaras) kordonit të rrymës.

Telekomanda nuk funksionon.

- Largoni pengesat mes telekomandës dhe censorit të telekomandës tek njësia dhe vendosni njësinë larg dritave fluoreshente.
- Drejtoni telekomandën kah censori i sistemit.
- Lëvizni telekomandën më afër sistemit.
- Ndryshoni me bateri të reja.



DVD/CD-DA/MP3/WMA

“LOCKED” paraqitet në ekranin (3) dhe disku nuk mund të largohet nga vendi i diskut.

- Veçoria e mbylljes së kapakut për disk është aktivizuar. Shkyçeni (faqe 14).

Disku ose skedari nuk ndahet.

- Disku nuk është finalizuar (CD-R ose CD-RW disk në të cilën nuk mund të shtohet)

Zëri kërcen ose disku nuk lëshohet.

- Disku mund të jetë i përlyer ose gërvishur. Kur të jetë disku i përlyer, pastrojeni.
- Lëvizni sistemin në vend larg vibracioneve (p.sh. mbi një tavoline stabile).

Dëgjimi nuk fillon nga kënga e parë.

- Siguroni që modi i dëgjimit është i saktë. Nëse modi i dëgjimit është “SHUFFLE” ose “PROGRAM,” ndryshojeni (faqe 14).

Fillimi i dëgjimit zgjat më shumë se zakonisht.

- Këto disqe kanë nevojë për më shumë kohë për të filluar:
 - disk i incizuar me strukturë të ndërlikuar druri
 - disk i incizuar në multisession format
 - disk që ka shumë skedarë

Fotografia

Nuk ka fotografi.

- Video kordoni lidhës nuk është lidhur mirë.
- Njësia nuk është lidhur mirë me kyçësen e TV aparatit.
- Sistemi nuk është zgjedhur me video hyrjen e TV pajisjes.
- Siguroni që të lidhni sistemin dhe TV pajisjen tuaj me video kordonin (i dhënë) që mund të shikoni fotografitë.

Ndonëse rregulloni proporcionin në “[TV Type]” në “[SCREEN] rregullimet,” fotografia nuk e plotëson TV ekranin.

- Proporcioni në diskun është i fiksuar.

Ndodh çrregullim i ngjyrës në TV ekranin.

- Altoparlantët e sistemi përmbajnë pjesë magnetike dhe shkaktojnë çrregullime. Kur ndodhin rregullime në TV ekranin, kontrolloni opsionet më poshtë.
 - Vendosni altoparlantët së paku 0.3 metra më larg nga TV aparati.
 - Nëse problemi vazhdon, shkyçeni TV aparatit njëherë dhe pastaj kyçeni sërish pa 15 ose 30 minutave.
 - Vendosni altoparlantët madje edhe më larg nga TV aparati.

[TV System] rregullimi nuk përputhet me TV aparatit tuaj.

- Rivendosni rregullimin (shikoni “[Default]” në “[PREFERENCE] settings”).

USB pajisja

Për detaje mbi USB kompatible shikoni “USB pajisje kompatible dhe versione” (faqe 36).

Keni lidhur USB pajisje që nuk përmbahet.




- Problemet më poshtë mund të ndodhin.
 - USB pajisja nuk njihet.
 - Emrat e dosjeve dhe skedarëve nuk shfaqen në këtë sistem.
 - Nuk ka dëgjim.
 - Zëri kërcen.
 - Nuk ka zhurmë.
 - Transmetohet zë i çrregulluar.



Nuk ka zë.

- USB nuk është lidhur mirë. Shkyçeni sistemin dhe pastaj lidhni sërish USB pajisjen.

Ka zhurmë, kërcim ose zë të çrregulluar.

- Keni lidhur USB pajisje që nuk përmbahet. Lidhni një USB pajisje që përmbahet.
- Shkyçeni sistemin, pastaj lidhni USB pajisjen sërish dhe kyçeni sistemin.
- Vetë skedarët muzikor përmbajnë zhurmë ose zëri është i çrregulluar. Zhurma ka hyrë kur keni krijuar diskun për shkak të kapacitetit të kompjuterit. Në këtë rast, fshini skedarët dhe dërgoni skedarët muzikor sërish.
- Bit rate i përdorur gjatë enkodimit është i ulur. Vendosni skedarë të enkoduar me bit rate që përmban USB pajisjen.





“SEARCH” shfaqet për kohë të gjatë ose kalon shumë kohë para se të fillojë disku.

- Procesi i leximit mund të merr më tepër kohë në rastet vijueses
- Ka shumë dosje dhe skedarë në USB pajisjen.
- Struktura e skedarëve është e ndërlikuar.
- Nuk ka mjaft vend në memorie.
- Memoria e brendshme është fragmentuar.

Emri i dosjes ose skedarit (emri i albumit) nuk shfaqet mirë.

- Vendosni muzikën në USB pajisjen sërish, sepse të dhënat në USB pajisjen mund të jenë të korruptuar.
- Kodi i karaktereve që mund të shfaqen nga sistemi janë këto më poshtë:
 - Shkronja të mëdha (A deri Z)
 - Numra (0 deri 9).
 - Simbole (< > +, [] \ _). Karakteret tjerë paraqiten si “_.”

USB pajisja nuk njihet.

- Shkyçni sistemin dhe lidhni sërish USB pajisjen dhe pastaj kyçeni sërish sistemin.
- USB pajisje jo kompatibile mund të jetë kyçur.
- USB pajisja nuk punon mirë. Shikoni manualin e përdorimit që vije me USB pajisjen për mënyrën si të zgjidhni problemin.

Programi nuk lëshohet.

- Shkyçni sistemin dhe lidhni sërish USB pajisjen dhe pastaj kyçeni sërish sistemin.
- USB pajisje jo kompatibile mund të jetë kyçur.

Nuk lëshohet programi nga kënga e parë.

- Siguroni që modi i duhur është zgjedhur. Nëse modi i dëgjimit është “SHUFFLE”, ndryshoni rregullimin (faqe 14).

USB pajisja nuk mund të karrikohet.

- Siguroni që USB pajisja është lidhur mirë me USB port (7).
- USB pajisja mund mos të përmbahet nga ky sistem.
- Largoni USB pajisje dhe pastaj lidhni sërish. Për detaje mbi statusin e karrikimit të USB pajisjes, shikoni manualin e përdorimit të USB pajisjes.

Kërkues

Zukatje ose zhurmë e zëshme, ose stacionet nuk mund të pranohen. (“STEREO” ndriçon në panel), ose nuk mund të pranohet transmetim.

- Lidhni antenën siç duhet.
- Gjeni një vend dhe orientim që sigurojnë sinjal të mirë dhe përsëri vendosni antenën.
- Mbani antenën larg kordonëve të altoparlantëve dhe kordonit të rrymës që mos të shkaktohet zhurmë.
- Shkyçni pajisjen elektrike në afërsi.

Disa radio stacione dëgjohen njëkohësisht.

- Gjeni një vend dhe orientim që sigurojnë sinjal të mirë dhe përsëri vendosni antenën.
- Lidhni kordonët e antenës duke përdorur kapëse që blihen në shitore dhe rregulloni gjatësinë e kordonëve.


Kthim i sistemit në rregullime fabrike

Nëse sistemi ende nuk operon mirë, riktheni sistemin në rregullime fabrike.



- 1 Kyçeni sistemin.
- 2 Shtyp dhe mbaj FUNCTION dhe në njësinë në kohën e njëjtë deri sa “RESET” të paraqitet në ekranin .
Të gjitha rregullimet nga përdoruesi si stacionet e memoruar, tajmeri dhe ora do të fshihen. Nëse problemi vazhdon edhe pasi të keni bërë gjithë më lartë, konsultoni distributorin më të afërt Sony.

Shënim

- Nëse hidhni njësinë ose i jepni ndonjë personi tjetër, rivendosni njësinë për arsye sigurie.



Mënyrimi i problemeve



Mesazhe

Mesazhet më poshtë mund të paraqiten ose ndriçojnë gjatë funksionimit.

DISC ERR

Keni vendosur një disk që nuk mund të lëshohet nga ky sistem, si CD-ROM, ose keni dashur të lëshoni skedar që nuk lëshohet.

COMPLETE

Operimet e caktuara mbaruan normal.

LOCKED

Funksioni i mbylljes së këngës është aktivizuar.

NOUSB

Nuk ka USB pajisje të lidhur, USB pajisja e lidhur është larguar ose sistemi nuk përmban USB pajisjen.

NODISC

Nuk ka disk në aparatin ose keni vendosur disk që nuk mund të lëshohet.

NOFILE

Nuk ka skedarë që und të lëshohen në USB pajisjen ose diskun.

OVERCURRENT

Sistemi ka zbuluar mbingarkim në USB pajisjen e lidhur.
Largoni USB pajisjen e lidhur nga porti dhe shkyçeni sistemin dhe pastaj kyçeni sërish.

LOADING

Sistemi lexon informatat relevante nga disku. Disa butonat nuk janë të gatshëm.

SEARCH

Sistemi por kërkon informacionet mbi USB pajisjen. Disa butona mund mos të punojnë gjatë kërkimit.

TIMENG

Play Timer koha e nisjes dhe mbarimit janë vendosur në kohën e njëjtë.

Masa sigurie/Specifikimet

Masa sigurie

Disqe që sistemi LËSHON

- Audio CD-DA disqe
- CD-R/CD-RW (audio data të CD-DA këngëve dhe MP3/WMA skedarë)
- 8 cm disqe
- DVD VIDEO
- DVD-ROM
- DVD-R/DVD-RW
- DVD+R/DVD+RW
- VIDEO CD
- CDG

Mos përdorni CD-R/CD-RW disk të zbrazët. Me këtë mund të dëmtoni diskun.

Disqe që sistemi NUK lëshon

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW përveç ata të incizuar në muzikë CD format ose MP3 konform me ISO9660 Level 11 Level 2 ose Joliet
- CD-R/CD-RW të incizuar në multi-session që nuk janë mbaruar
- CD-R/CD-RW me cilësi të dobët, CD-R/CD-RW që janë të gërvishur ose përlyer ose CD-R/CD-RW të incizuar me aparat jokompatibil incizues
- CD-R/CD-RW që është finalizuar gabim
- CD-R/CD-RW që përmban skedarë tjerë nga MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) skedarë
- Disqe me formë të parregullt (p.sh. zemër, katror, yll)
- Disqe që kanë ngjitëse, letër ose etiketë të ngjitur
- Disqe me qira ose të përdorura më vula ku ngjitësja ka dalë jashtë vullës
- Disqe që kanë etiketën e shtypur me tush të vrazhdë kur preket.

Shënim mbi DVD/CD-DA/MP3/WMA disqet

- Para lëshimit, pastroni diskun me leckë të pastër nga qendra drejt jashtë deri në fund.
- Mos pastroni disqet me tretës, si benzinë, hollues ose pastrues komercial

ose spërkatës antistatik që shërbejnë për LP vinil.

- Mos ekspozoni disqet në dritë direkte ose burime të ngrohjes siç janë kondicionerë ose mos e lini diskun në makinë në dritë të drejtpërdrejte.

Mbi sigurinë



- Krejtësisht çlidhni kordonin elektrik (kryesorin) nga priza e murit (kryesorin) nëse nuk do të përdoret për kohë të gjatë. Kur shkyçni pajisjen, çdoherë kapni kyçësen. Asnjëherë mos e tërhiqni kordonin.
- Nëse diçka e fortë ose lëng derdhet brenda shtëpizës, largojeni prej rryme dhe dërgojeni për kontroll nga teknik i kualifikuar para se të përdoren më tutje.
- Kordoni me rrymë elektrike duhet të ndërrohet vetëm në shitore me shërbime të kualifikuara.

Mbi vendosjen

- Mos e vëni sistemin në pozitë tatëpjetë ose në vende ku është shumë nxehtë, ftohtë, me pluhur, papastër ose me lagështi ose ku nuk ka ventilim të përshtatshëm ose nënshtruar dridhjeve, dritës direkt të diellit ose dritës së fortë.
- Kini kujdes kur vëni sistemin në sipërfaqe që kanë pasur trajtim të veçantë (për shembull, dyllë, vaj, lustër) pasi që mund të ketë njolla ose ndryshim në ngjyrë.
- Mos vendosni gjëra të rënda mbi sistemin.
- Nëse sistemin keni sjellë nga një vend shumë i ftohtë direkt në një vend shumë të nxehtë ose nëse vendohet në dhomë me shumë lagështi, lagështia mund të kondensojë në lentën brenda njësisë dhe të shkaktojë funksionim të gabuar të sistemit. Në këtë situatë, shkyçeni sistemin dhe lëni ashtu derisa lagështia të avullohet.

Për ngrohje të tepërt

- Ngrohja e tepërt e njësisë gjatë funksionimit është normale dhe nuk është shkak për brengosje.
- Mos prekni dollapin nëse është përdorë pa ndërprerë në nivel të lart të zërit pasi që dollapi mund të është nxehur shumë.
- Mos i pengoni vrimat e ventilimit.



Mbi pastrimin

Pastroni me leckë të butë pak të lagur në tretje me detergjent. Mos përdorni leckë abrazive, detergjent pluhur ose tretës siç janë alkool ose benzenë.

Mbi ngjyrën e TV aparatit tuaj

SHËNIM I RËNDËSISHËM

Kujdes: Nëse e lini pamjen e njëjtë (video pamje, fotografi në ekran, etj.) të shfaqur në TV aparatin për një kohë të gjatë, rrezikoni dëmtim të përhershëm të ekranit të aparatit. Televizorët me projektim janë veçanërisht të ndjeshëm ndaj kësaj.

Mbi lëvizjen e sistemit



Para lëvizjes së sistemit, siguroni që nuk ka disk dhe largoni kordonin e rrymës (kryesorin) nga priza e murit.

Mbi përdorimin e disqeve


- Për të ruajtur diskun të pastër, kapeni për skajet. Mos e prekni sipërfaqen.
- Mos ngjitni letër ose ngjitëse në diskun.
- Mos ekspozoni diskun në dritë direkte ose burime të ngrohtësisë siç janë ajër i ngrohtë ose të e lini në makinë të parkuar në diell sepse temperatura mund të rritet shumë brenda makinës.

USB aparate dhe versione kompatible

Vizitoni ueb faqen më poshtë për të versionet më të reja dhe të përmbajtura:
<http://support.sony-europe.com/>



38^{SQ}



BLUETOOTH

teknologjia pa tel

Teknologjia pa tel BLUETOOTH është teknologji pa tel me shtrirje të shkurtër që mundëson komunikim të të dhënave pa tel mes pajisjeve digjitale. Teknologjia pa tel BLUETOOTH vepron në shtrirje prej afro 10 metrash (33 hapa).

BLUETOOTH teknologjia pa tel përdoret mes dy aparateve, por një aparat mund të lidhet me disa aparate tjera.

Nuk ju nevojiten tela për të lidhur sikur me USB kordon, dhe nuk duhet të vendosni aparatet përballë siç bëni me teknologjinë infrakuq. Mund të përdorni teknologjinë me një BLUETOOTH aparat në çantë ose xhep. BLUETOOTH teknologjia pa tel është standard global që mbështetet nga mijëra kompani. Këto kompani prodhojnë produkte që plotësojnë standardet globale.

BLUETOOTH versione dhe profile të përmbajtura Profilet janë mundësi standarde për produkte të ndryshme BLUETOOTH. Shikoni "Specifikime" (faqe 38) për versionin BLUETOOTH dhe profilet e përmbajtura nga ky sistem.

Shënime

- Për të mundur të përdoret BLUETOOTH funksionin, aparati BLUETOOTH i lidhur duhet të ketë profilin e njëjtë si të sistemit. Ndonëse ekzistojnë profilet e njëjta, aparatet mund të dallohen në funksione varësisht nga specifikimet e tyre.
- Audio dëgjimi në këtë sistem mund të vonohet nga ajo e BLUETOOTH aparatit për shkak të veçorive të BLUETOOTH teknologjisë pa tel.

Për komunikimin BLUETOOTH

Pajisjet BLUETOOTH duhet të përdoren brenda përfaqësimit 10 metrash (33 feet) (largësi e papenguar) nga njëra tjetra. Shtrirja e komunikimit efektiv mund të shkurtrohet nën kushtet në vijim.

- Kur një person, objekt metalik, mur ose pengesë tjetër ndodhet mes pajisjeve me lidhje BLUETOOTH
- Vende ku është instaluar LAN pa tel
- Rreth furrave mikrovalë që përdoren
- Vende ku ka valë tjera elektro-magnetike

Pengesa nga aparate tjera

Meqë BLUETOOTH aparatet dhe wireless LAN (IEEE802.11b/g) përdorin frekuencën e njëjtë, mund të ketë pengesë të mikrovalës dhe të rezultojë me keqësimin e shpejtësisë, zhurmë ose lidhje e gabuar nëse njësi përdoret afër wireless LAN aparateve. Në këtë rast, duhet të bëni hapat më poshtë:

- Mundohuni të lidhni këtë sistem dhe pajisjen BLUETOOTH përdorni njësinë së paku 10 m lart aparatit wireless LAN.
- Nëse njësi përdoret brenda 10 m nga wireless LAN aparati, shkyçeni atë aparat



Pengesa mbi aparatet tjera

Mikrovalët që emetohen nga BLUETOOTH aparati mund të ndikojnë mbi përdorimi në aparateve elektronike mjekësore. Shkyçeni njësinë dhe BLUETOOTH aparatet në vendet më poshtë sepse mund të shkaktohet aksidenti:

- Në spital, tren, avion ose pompë benzini
- Afër dyerve automatike ose alarmit për zjarr

Shënime

- Ky sistem përmban aftësitë e sigurisë që përputhen me standardin BLUETOOTH për të siguruar një lidhje të sigurt kur përdoret BLUETOOTH teknologjia e megjithatë siguria mund mos të jetë e mjaftueshme varësisht nga parametrat. Kini kujdes gjatë komunikimit me BLUETOOTH wireless teknologjinë.
- Nëse nuk marrim asnjë përgjigje për rrjedhjen e informatave gjatë komunikimit me BLUETOOTH.
- BLUETOOTH komunikimi nuk garantohej me gjitha aparatet BLUETOOTH që kanë profilin e njëjtë sikur ky sistem.



- Një aparat me BLUETOOTH funksionin duhet të jetë sipas standardit BLUETOOTH të caktuar nga BLUETOOTH SIG, dhe të jetë autentik. Edhe nëse aparati i lidhur plotëson standardin e përmendur më lartë, disa aparate mund mos të lidhen ose punojnë mirë, varësisht nga veçoritë ose specifikimet e aparatit.
- Zhurmë ose kërcime mund të ndodhin varësisht nga BLUETOOTH aparati i lidhur me sistemin, mjedisit të komunikimit ose mjedisi i përdorimit.

Specifikimet

Seksioni i përforcuesit

Rryma Dalëse (e matur):

20 watt + 20 watt (në 8 ohm, 1 kHz, 1% THD)

Rryma dalëse (reference):

25 watt + 25 watt (për kanal në 8 ohms, 1 kHz)

Hyrje / Dalje

AUDIO IN:

AUDIO IN (hyrje e jashtme) kyçëse:

Stereo mini kyçëse, ndjeshmëri 1 V, impedancë 47 kilohm

USB:

USB port: Lloji A, 5 V DC 1.5 A

🎧 (HEADPHONE) kyçëse:

Stereo standard kyçëse, 8 ohm ose më tepër

VIDEO OUT:

Niveli maksimal i daljes 1 Vp-p,

jobalancuar, sink negativ,

impedanca e ngarkimit 75 ohm

ALTOPARLANTË:

Pranon impedancë prej 8 ohm

Seksioni i diskut

Sistemi:

Kompakt disk dhe sistem digjital audio dhe video

Laser Diode veçorinë

Kohëzgjatja e emisionit: vazhdimisht




Dalja e laserit*: Më pak se 1000 μ W

* Kjo dalje është vera e matur në distancë prej 200 mm nga thjerrëza e objektivit në Optical Pick-up Block me 7 mm çarje.



Frekuenca e përgjigjes

DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)

CD: 20 Hz - 20 kHz (± 1 dB)



40^{SQ}



Formati i ngjyrës së video sistemit
Modelet e Amerikës Veriore dhe Jugore
(përveç Argjentinës): NTSC
Modele tjera: NTSC/PAL

Seksioni i kërkuesit

Pjesa e FM kërkuesit:
FM stereo, FM superheterodyne tuner
Diapazoni:
87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz step)
Antena:
FM antenë teli

Seksioni i altoparlantëve

Sistemi i altoparlantit:
2-way, Bass reflex, me mbrojtje magnetike

Njësia e altoparlantit:
Woofer: 95 mm, tip koni Tweeter:
57 mm, tip koni

Impedanca e matur:
8 ohm

BLUETOOTH seksioni

Sistemi i komunikimit:
BLUETOOTH Standard versioni 4.0

Dalje:
BLUETOOTH Standard Power Class 2

Diapazoni maksimal i komunikimit:
Linjë e shikimit rreth 10 m^{*1}

Shiriti i frekuencës:
2.4 GHz band (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Metoda e modulimit:
FHSS

Profile kompatible BLUETOOTH^{*2}:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Metoda e mbrojtjes së përmbajtës
SCMS-T metoda

Kodeksat e përmbajtur
SBC (Sub Band Codec)

Diapazoni i transmetimit
20 Hz - 20,000 Hz (with 44.1 kHz sampling)

^{*1} Distanca e vërtetë do të dallojë varësisht nga faktorët siç janë pengesat mes aparateve, fushat magnetike përreth, furrë mikrovalë,

elektricitet statik, telefon pa tel, ndjeshmëria e pranimit, sistemi operativ, aplikacioni i softuerit, etj.

^{*2} BLUETOOTH profilet standarde tregojnë qëllimin e BLUETOOTH komunikimit mes aparateve.

Në përgjithësi

Kërkesat e rrymës:
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Konsumimi i rrymës:
35 watt

Dimensione (W/H/D) (përf. pjesët projektuese):
Njësia qendrore: Rreth 170 mm × 132.5 mm × 222 mm
Kutia e altove: Rreth 132.5 mm × 214 mm × 207 mm




Pesha:
Njësia qendrore: Rreth 1.4 kg
Kutia e altove: Rreth 1.7 kg



Aksesorët e dhënë:
Telekomandë (RM-AMU214) (1), Video kordon (1), FM antenë tel (1), mbulesa për këmbët (8), Manual i përdorimit (ky manual) (1), Fletë garancia (1)

Dizajni dhe specifikimi janë lënë e ndryshimit pa asnjë paralajmërim.

Harxhimi i rrymës në Standby: 0.5 W (portet e rrjetit BLUETOOTH të shkyçur)
BLUETOOTH Standby modi: 5.9 W (portet e rrjetit BLUETOOTH të kyçur)




Masa sigure/Specifikimet








Shenja dalluese, etj.

- Windows Media është shenjë dalluese e Microsoft Corporation në Shtetet e Bashkuara dhe/ose shtetet tjera.
- Ky produkt është i mbrojtur nga disa të drejta intelektuale të Microsoft Corporation. Përdorimi ose shpërndarja e teknologjisë së këtij produkti është i ndaluar pa licencë nga Microsoft ose ndonjë filiale e autorizuar.
- MPEG Layer-3 audio teknologjia koduese dhe patentat e licencuar nga Fraunhofer IIS and Thomson.
- "WALKMAN" dhe "WALKMAN" logo janë shenja dalluese të Sony Corporation.
- Bluetooth® shenja fjalë dhe logot janë shenja të regjistruara nga Bluetooth SIG, Inc. dhe gjitha përdorimet nga Sony Corporation është me licencë. Shenjat tjera dhe emrat tjera janë të pronarëve të tyre përkatës.
- N Mark është shenjë dalluese ose shenjë e regjistruar e NFC Forum, Inc në Shtetet e Bashkuara dhe në vende tjera.
- Emrat e sistemit dhe produktet e përmendura në këtë manual janë zakonisht shenja ose shenja të regjistruara të prodhuesit. ™ dhe ® shenjat nuk janë përdorur në këtë manual.
- Ky sistem inkorporon Dolby® Digital.
 - * Prodhuar me licencën nga Dolby Laboratories.
 - "Dolby" dhe simboli me D të dyfishtë janë shenja të Dolby Laboratories.
- **DVD** është shenjë e DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- MBI MPEG-4 VIZUAL: KY PRODUKT ËSHTË I LICENCUAR ME MPEG-4 VIZUAL PATENTË DHE LICENCË PËR PËRDORIM PERSONAL DHE JOKOMERCIAL TË KOMSUMATORIT PËR
 - (i) ENKODIM TË VIDEOS NË PAJTIM ME MPEG-4 VIZUAL STANDARD ("MPEG-4 VIDEO") DHE/OSE
 - (ii) DEKODIM MPEG-4 VIDEO QË ËSHTË ENKODUAR NGA KOMSNUMTOR I KYÇUR NË AKTIVITET PERSONAL DHE JOKOMERCIAL DHE/OSE QË ISHTË MARRË NGA PROVAJDERI I LICENCUAR PËR TË DHËNË MPEG-4 VIDEO.NUK JEPET ASNJË LICENCË OSE PËRFSHIHET PËR ASNJË PËRDORIM TJETËR.
INFORMACIONE TJERA LIDHUR E PËRDORIMIN PROMOCIONAL, TË BRENDSHËM DHE KOMERCIAL DHE LICENCIMI MUND TË MERREN NGA MPEG LA, L.L.C. SHIKONI <http://www.mpegla.com/>
- Të gjitha shenjat tjera janë shenja të pronarëve të tyre përkatës.







<http://www.sony.net/>





* 4 5 4 0 1 2 7 1 2 * (1)

©2014 Sony Corporation

4-540-127-12(1)





SONY®

Домашен аудио систем

Упатство за употреба

Вклучување

Репродукција на диск

Слушање радио

Слушање фајл на USB
уред

Слушање музика со опцио-
нална аудио компонента

Слушање музика преку
BLUETOOTH поврзување


Дополнителни
информации

Проблеми и можни
решенија

Мерки на претпазливост/
Спецификации



CMT-SBT40D



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Да намалите ризик од пожар не ги покривајте отворите за вентилација на уредот со весник, прекривки, завеси и т.н. Уредот не го изложувајте на незаштитен оган (на пр. запалена свеќа).

За намалување на ризик од пожар или електричен шок, не дозволувајте врз апаратот нешто да капе или прска и немојте да ставате предмети полни со течност, како што се вазна и т.н.


Бидејќи кабелот за напојување се користи за исклучување на уредот од штекер, поврзете го во лесно достапен штекер. Доколку забележите неправилност на уредот, веднаш исклучете го кабелот за напојување од штекерот.

Уредот не го ставајте во затворен простор, како на пр. библиотека или вграден кабинет.

Батериите не ги изложување или уредот со батерии на прекумерна топлина, како на пр. сонце или оган.

Уредот не е исклучен од електричната мрежа се додека е поврзан во штекер, дури и ако уредот самиот се исклучи.

Прекумерен притисок на звук од слушалки може да предизвика губење на слухот.



Овој уред е класифициран како CLASS 1 LASER производ. Оваа ознака е поставена на задниот надворешен дел.

Забелешка за потрошувачите: следниве информации се применливи само за опрема продадена во земји кои ги применуваат ЕУ директивите.

Овој производ е произведен од Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Јапонија. Прашања поврзани со усогласеноста врз основа на законодавството на ЕУ адресирајте ги до овластениот претставник, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Штутгарт, Германија. За сервис или во врска со гаранцијата, обратете се на адресите наведени во сервисните книшки или гарантниот лист.

Со ова, Sony Corp., изјавува дека овој уред е во согласност со суштинските барања и други релевантни одредби на Директивата 1999/5/EC. За детали пристапете на следната: <http://www.compliance.sony.de/>



Исфрлање на стари електрична & електронска опрема (Применлива во ЕУ и други Европски земји со систем за одвоено собирање)

Овој симбол на производот или на неговото пакување кажуваат дека не треба да се третира како домашен отпад.

Треба да се однесе до соодветен центар за собирање за рециклирање на електрична и електронска опрема. Со правилното оставање на овој производ, помагајте во помошта за зачувување на околината и човековото здравје, кое во спротивно може да се предизвика. Рециклирањето на материјалите ќе помогне во одржување на природните ресурси. За повеќе информации за рециклирање на овој производ, Ве молиме да ги контактирате локалните претпријатија, претпријатието за отпад или пак продавницата каде што сте го купиле овој производ.

Само за Европа



Исфрлање на потрошени батерии (применливи во ЕУ и други Европски земји со одвоен систем за собирање)





Овој симбол на батеријата или на пакувањето покажува дека батериите обезбедени со овој уред не треба да се третираат како домашен отпад. Одредени батерии овој симбол може да го користат во комбинација со хемиски симбол. Хемискиот симбол за жива (Hg) или олово (Pb) се додадени ако батеријата содржи повеќе од 0.0005% жива или 0.004% олово.

Со прафино исфрлање на батериите, ќе помогнете во спречувањето на појава на потенцијално негативни последици на животната средина и човечкото здравје кои во спротивно може да се загрози поради неправилното исфрлање на батериите. Со рециклирањето на овој материјал ќе помогнете во заштитата на природните ресурси.

За сигурност, перформанси или зачувување на податоците за кои е потребна перманентна конекција со вградената батерија, оваа батерија треба да се замени само од квалификуван персонал. За да се уверите дека батериите ќе бидат правилно третирани, предадете го овој производ кога ќе биде скоро потрошен на колективен центар за рециклирање на електрична и електронска опрема.

За сите други батерии, погледнете го поглавјето за тоа како да ги извадите батериите од производот.

Предадете ги потрошените батерии на колективен центар за отпад на батерии.



За повеќе детали и информации за ре-циклирањето на батериите, контакти-рајте ги локалните комунални служби, локалниот центар за рециклирање или продавницата од каде сте го купиле апаратот.

Пред да почнете да го употребувате системот

Дефекти кои ќе се појават за време на нормално користење на системот ќе бидат поправени од страна на Sony во согласност со условите одредените во гарантниот рок за овој систем. Но, Sony не е одговорен за било какви последици кои произлегуваат од оштетување и дефект на системот.

Музички диск кодиран со авторска заштита

Овој производ е дизајниран за репродуцирање на дискови кои се во согласност со стандардите на Compact Disc (CD). Неодамна, неколку музички дискови кодирани со технологија за авторски права се продаваат од некои музички компании. Бидете свесни дека меѓу овие дискови има такви кои не се во согласност со стандардот CD и може да не се пуштат на овој производ.

Забелешка за DualDiscs



DualDisc е диск со две страни кој служи за DVD снимање од едната страна и дигитален аудио материјал од другата страна. Сепак, ако снимениот аудио материјал не е во согласност со стандардите на Compact Disc (CD), не се гарантира репродукција на овој производ.



Забелешка за операции за репродукција на DVD

Некои операции за репродукција на DVD може намерно да се ограничени од страна на производителите на софтверот. Бидејќи овој систем репродуцира DVD во согласност со содржината на дискот, некои карактеристики за репродукција може да не се достапни.

Забелешка за двослојни DVD-а

Репродуцираната слика и звук може моментално да бидат прекинати кога се менува слојот.






Регионален код (само DVD VIDEO)


Вашиот систем има регионален код отпечатан на задниот дел од уредот и репродуцира само DVD VIDEO (само репродукција) означен со регионалниот код или .

Забелешка за мултисесиски дискови

Овој систем може непрекинато да репродуцира сесии на дискот кога тие се снимени во ист формат како и првата сесија. Кога ќе се најде на сесија снимена во различен формат, таа сесија и тие сесии потоа не може да се репродуцираат. Запомнете дека дури и ако сесиите се снимени во ист формат некои сесии не може да се репродуцираат.



4MK



Содржина

Пред да почнете да го употребувате системот.....	3
--	---

Започнување

Локација и функција на контролите	7
Подготовка на далечинското	11
Прикачување подлоги за звучниците	11
Поврзување на ТВ	12
Дотерување на системот за боја	12
Дотерување на часовникот	13

Репродукција на диск

Репродукција на DVD/CD	14
Менување режим на репродукција	14
Креирање сопствен програм (Program Play)	15
Други операции за репродукција	16

Слушање радио

Дотерување на радио станици	18
Меморирање радио станици	18
Избор на меморирана радио станица	19

Слушање фајл на USB уред

Репродукција на фајл на USB уред	20
--	----

Слушање музика со опционална аудио компонента

Репродукција на музика на опционална аудио компонента	21
---	----

Слушање музика преку BLUETOOTH поврзување

Спојување на системот со BLUETOOTH уред и слушање музика	22
Слушање музика преку регистриран уред	23
Слушање музика со еден допир (NFC)	24

Дополнителни информации

Дотерување на функцијата Автоматско мирување	25
Дотерување во BLUETOOTH режим на мирување	26
Дотерување на безжичен BLUETOOTH сигнал ON/OFF	26
Прилагодување на звук	27
Користење тајмери	27
Дотерување Sleep Timer (тајмер за спиење)	27
Дотерување Play Timer (тајмер за репродукција)	27
Користење Мени за дотерување	29

Проблеми и можни решенија

Проблеми и можни решенија	31
Пораки	34

Мерки на претпазливост/Спецификации

Мерки на претпазливост	35
Компатибилни USB уреди и верзии	36
BLUETOOTH безжична технологија	37
Спецификации	38


Започнување со употреба

Локација и функција на контролите

Забелешка

Ова упатство главно објаснува работење со далечинскиот управувач, но истите операции исто така можат да се употребуваат со копчињата на единицата кои имаат исти или слични имиња.


Единица (напред/горе)



Започнување со употреба

7^{МК}

Далечинско



1 ◀◀/▶▶ (претходно/следно) копчиња

Се користи како знак за почеток на песна или фајл.

TUNING +/- копче

Дотерување на сакана радио станица.

Далечинско: ◀◀/▶▶ (брзо премотување/брзо напред) копчиња

За брзо напред/бро премотување на песна или фајл.

Далечинско: PRESET +/- копчиња

За повторно вклучување на дотерана станица.

2 ▲ (отвори/затвори) копче

Се користи за отварање и затварање на носачот за диск.

3 Дисплеј

4 Носач за диск

Се користи за ставање на диск (стр. 14).

5 Единица: Јачина на глас

Далечинско: VOLUME +/- копче

За прилагодување на тон.

6 (слушалки) приклучок

За поврзување на слушалки.

7 USB порт

За поврзување на USB уред (стр. 20).

8 I/⏻ (power) копче

За вклучување и исклучување на напојувањето.

9 Сензор за далечинско

10 (BLUETOOTH) LED

Светнува или трепка за приказ на статус за BLUETOOTH поврзување.

11 Единица: FUNCTION/PAIRING копче

- За менување на извор. Секогаш кога ќе допрете се менува во следен извор по следниот редослед: DVD/CD → USB → BT AUDIO → FM → AUDIO IN
- Допрете и држете да влезете во BLUETOOTH режим на спојување.

Далечинско: DVD/CD/USB/BLUETOOTH/ FM/AUDIO IN копчиња

За избор на извор.

12 Единица: ▶|| (репродукција/пауза)

Далечинско: ▶ (репродукција)/|| (пауза)
За почнување или паузирање на репродукција.

13 ■ (stop) копче

За стопирање на репродукцијата.

14 N-Mark

Ставете смарт телефон/таблет опремен со NFC функција поблиску кон оваа ознака да направите BLUETOOTH регистрација, поврзете или исклучете со еден допира (стр. 24).

15 BLUETOOTH MENU копче



За отварање или затварање на BLUETOOTH менито (стр. 22, 23, 26).

16 EQ копче

За избор на звучен ефект (стр. 27).

17 AUDIO/SUBTITLE копче

- За избор на аудио формат на сигнал кога се достапни повеќе аудио сигнали



- За избор на режим за FM прием (моно или стерео) додека слушате FM стерео програми (стр. 18).
- За избор на јазик за превод ако се достапни повеќе јазици (стр.16).

- 18** **(Назад)/DVD MENU копче**
- За враќање во претходен екран додека ракувате со папки или листа со фајлови прикажани на ТВ екранот.
 - За отварање или затварање на DVD менито за време на репродукција на DVD VIDEO.

- 19** **MUTING**
За исклучување и вклучување на звук.

- 20** **DISPLAY**
За прикажување или криење на лизгачкото мени за пребарување режим или информација за моменталната репродукција. Се прикажува црта “_” на место каде не е препознат карактерот.

- 21** **SHIFT копче**
Допрете и држете за користење на нумеричките копчиња, TIME (30), ZOOM (27) и SUBTITLE (17).

- 22** **SETUP копче**
За отварање и затварање на менито за дотерување.

- 23** **(enter) копче**
За потврдување на менито.

- 24** **копчиња**
За избор на мени.

- 25** **DVD TOP MENU копче**
- За отварање на DVD главното мени при репродукција на DVD.
 - За вклучување и исклучување на PBC функцијата при репродукција на VIDEO CD преку PBC функцијата.

- 26** **ANGLE копче**
За менување на агол на камерата кога на DVD VIDEO се снимени повеќе агли.

- 27** **PLAY MODE/ZOOM копче**
- За избор на режим за репродукција (стр. 14).
 - За влез во режим за однапред дотерани FM радио станици (стр. 18).
 - За зголемување или намалување на слика при гледање на DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid видео или JPEG слики.

- 28** **MEGA BASS копче**
За зголемување звук на бас (стр. 27).



- TIMER MENU копче**
За дотерување тајмер за мени (стр. 27).

- 29** **TIME/DIMMER копче**
- Користете го со SHIFT (21) за приказ на часовникот. Функцијата работи дури и ако системот е исклучен (стр.13).
 - За менување на светлина на екранот (3).


- 30** **TV INPUT копче**
За менување влезен извор за ТВ меѓу ТВ сигнал и друг влезен извор. Запомнете дека ова далечинско може да работи исклучиво само со Sony TB.

- 31** **TV I/⏻ (power) копче**
За вклучување или исклучување на ТВ. Запомнете дека ова далечинско може да работи исклучиво само со Sony TB.


Започнување со употреба



9MK



Уред (задна страна)



A FM ANTENNA

Поврзување на FM антена.

Забелешка

- Најдете место и ориентација која обезбедува добар прием и потоа фиксирајте ја FM антената на стабилна површина (прозор, сид и т.н.).
- Прицврстете го крајот на FM антената со леплива лента.

B AUDIO IN и VIDEO OUT приклучоци

AUDIO IN:

Поврзете надворешен аудио уред со аудио кабел за поврзување (одделно се продава).

VIDEO OUT:

Поврзете го видео влезниот приклучок на ТВ или проекторот со видео кабел (испорачан).

C SPEAKERS

Поврзете ги звучниците.

D ~ AC IN (120 - 240 V AC) влез

Поврзете го кабелот за напојување во штекер.

A FM антена (Хоризонтално продолжена.)

B За десен звучник



C За лев звучник

D Кабел за звучник (Црвен/⊕)

E Кабел за звучник (Црн/⊖)


F За во штекер

10^{МК}



Подготовка на далечинското

Ставете R6 (големина AA) батерија (одделно се продава) со правилен поларитет како што е прикажано.




Забелешки за користење на далечинското



- При нормално користење батериите треба да траат околу шест месеци.
- Ако далечинското не го користите подолго време извадете ги батериите да спречите течење или корозија на батериите.

Прикачување подлога за звучници


Прикачете ја испорачаната подлога за звучници на секој агол на долниот дел на звучниците да спречите лизгање.



Започнување со употреба




11^{МК}




Поврзување на ТВ

Поврзете го видео влезниот приклучок на ТВ во VIDEO OUT приклучок **B** на уредот со помош на испорачаниот видео кабел.



При поврзување на видео дек

Поврзете ги ТВ и видео декот со помош на видео и аудио кабли (одделно се продава) како што е прикажано.



Не поврзувајте директно.

Ако поврзете видео дек меѓу овој систем и ТВ може да го почувствувате губење на видеото кога гледате видео на овој систем. Не поврзувајте видео дек меѓу овој систем и ТВ.

Дотерување боја на системот


Ако има потреба сменете ја бојата на системот од [PAL] или [NTSC] по поврзување на ТВ. Фабричкото дотерување на бојата на системот е [PAL] за модели за Европа, Русија, Океанија, Африка и Среден Исток и [NTSC] други модели. Запомнете дека функцијата за дотерување на бојата на системот не е достапна за моделите за Северна Америка и Латинска Америка (освен за моделите за Аргентина).

1 Допрете **8** за вклучување на системот.

2 Допрете **22** во DVD/CD функцијата.

На ТВ екранот се прикажува мени за дотерување.

Избрана категорија Мени за дотерување





Категории за дотерување

Опции

3 Допрете **24** да изберете [SCREEN], потоа допрете **23**

4 Допрете **24** да изберете [TV System], потоа допрете **23**

5 Допрете **24** да изберете [PAL] или [NTSC], потоа допрете **23**
Допрете **23** за исклучување на менито за дотерување.



Забелешка

- По менување на бојата на системот приказот на ТВ екранот моментално може да биде прекинат.

Дотерување часовник

- 1 Допрете **I/⏻** **[8]** да го вклучите системот.
- 2 Допрете **TIMER MENU** **[29]**.
Ако часовникот го дотерувате за прв пат прејдете на чекор 4.
- 3 Допрете **↑/↓** **[24]** да изберете “CLOCK,” потоа допрете **⊕** **[23]**.
- 4 Допрете **↑/↓** **[24]** да дотерате час, потоа допрете **⊖** **[23]**.
- 5 Допрете **↑/↓** **[24]** да дотерате минути, потоа допрете **⊕** **[23]**.
Завршете го дотерувањето на часовникот.


Забелешка

- Дотерувањето на часовникот се ресетиран кога ќе го откачите кабелот за напојување или ако се случи прекин во електричната мрежа.


За приказ на часовникот кога системот е исклучен

Допрете **TIME/DIMMER** **[30]** додека држите на **SHIFT** **[21]**. Часовникот се прикажува за околу 8 секунди.

Започнување со употреба



13^{МК}




Репродукција на диск

Репродукција на DVD/CD

1 Допрете DVD/CD^[11].

2 Допрете ▲^[2] на уредот да го отворите носачот за диск^[4] и дискот ставете го внатре.
DVD/CD ставете ја со етикетата (печатената страна) нагоре.



Етикета (печатена страна)

3 Допрете ▲^[2] на уредот да го затворите носачот за диск^[4].

4 Допрете ►^[12].
Ако функцијата ја смените во “DVD/CD” од друга функција кога веќе е ставен диск, допрете ►^[12] откако “LOADING” ќе исчезне од екранот^[3].
Копчето на далечинското и уредот Ви овозможуваат брзо напред/брзо назад и да изберете песна, фајл или папка (MP3/WMA) и т.н.

За вадење на DVD/CD

Допрете ▲^[2] на уредот.

Совет

- Можете да го заклучите носачот за диск да не се отвара или затвара. Допрете и држете FUNCTION^[11] и TUNING-^[1] на уредот истовремено околу 5 секунди, “LOCKED” се прикажува на екранот^[3] и потоа копчето веќе не е функција. За да го отклучите носачот за диск, повторете ја истата постапка.

Забелешка

- Не ставајте диск со нестандартна форма (пр. срце, коцка, звезда). Доколку ставите ваков диск може да го оштетите системот.
- Не користите диск со лента или налепница на него бидејќи може да предизвика дефект.
- Кога го вадите дискот не ја допирајте неговата површина.
- Не поврзувајте USB уредо додека се репродуцира DVD. Можете да ја прекинете репродукцијата.

Менување режим на репродукција

Режимот за репродукција Ви овозможува репродукција на иста музика непрекинато или мешана репродукција

1 Допрете PLAY MODE^[27].

2 Допрете ↑/↓^[24] да изберете “PROGRAM” или “REPEAT” и потоа допрете ⊕^[23].

3 Допрете ↑/↓^[24] да изберете режим за репродукција и допрете ⊕^[23].
Можете да изберете од следниве режими за репродукција.

ПРОГРАМИ

Режим на репрод.	Ефект
PROGRAM*	Репродукција на програмирани песни или фајлови. За детали видете “Креирање свој програм (Program Play)” (стр. 15).

* Овој режим на репродукција може да се примени само ако репродуцирате CD-DA диск.

ПОВТОРУВАЊЕ

DVD

Режим на репрод.	Ефект
CHAPTER	Непрекината Репродукција на избраното поглавје. “REP CHP” се прикажува на екранот [3] .
TITLE	Непрекината репродукција на избраното наслов. “REP TIT” се прикажува на екранот [3] .
ALL	Непрекината репродукција на цела содржина. “REP ALL” се прикажува на екранот [3] .
OFF	Откажување на репродук.

CD-DA/MP3/WMA/VIDEO CD

Режим на репрод.	Ефект
ONE	Непрекината репродукција на избрана песна. “REP ONE” се прикажува на екранот [3] .
FOLDER*¹	Непрекината репродукција на сите песни во избраната папка. “REP FLD” се прикажува на екранот [3] .
ALL	Непрекината репродукција на сите песни на дискот. “REP ALL” се прикажува на екранот [3] .
SHUFFLE*²	Непрекината репродукција на сите песни по случаен редослед. “SHUFFLE” се прикажува на екранот [3] .
OFF	Откажување на репродук.

*¹ Овој режим на репродукција се применува само за репродукција на USB уред или MP3/WMA диск.

*² Овој режим на репродукција се применува само за репродукција на CD-DA, USB уред или MP3/WMA диск.

Забелешка

- Откако кабелот за напојување ќе се исклучи, репродукцијата автоматски запира.

Забелешки за репродукција на MP3/WMA дискови

- Не снимајте непотребни папки или фајлови на дискови кои имаат MP3/WMA фајлови.
- Папки кои немаат MP3/WMA фајлови не се препознаваат на овој систем.
- Системот може да репродуцира само MP3/WMA фајлови кои имаат екстензија “mp3” или “.wma.”
Дури и кога фајлот има “.mp3” или “.wma” екстензија ако не е аудио MP3/WMA фајл при репродукција генерира јак звук со што може да се оштети системот.
- Максималниот број на MP3/WMA папки и фајлови компатибилни со овој систем е:
 - 188* папки (вклучувајќи ја и основната папка)
 - 999 фајлови
 - 999 фајлови во една папка
 - 8 нивоа на папки (во дрво структура на фајлови)
- * Ова вклучува папки кои немаат MP3/WMA или други фајлови. Бројот на папки кој системот може да го препознае може да е помал од вистинскиот број на папки, во зависност од структурата на папката.
- Не се гарантира компатибилност со сите MP3/WMA софтвери за кодирање/пишување, CD-R/RW драјв и медиуми за снимање. Некомпатибилни MP3/WMA дискови може да создадат шум или непрекинато аудио или пак воопшто да не се репродуцираат.

Креирање свој програм (Program Play)

Репродуцира програмирани песни или фајлови на CD-DA. Потребен е ТВ екран за креирање свој програм.

1 Допрете PLAY MODE **[27]**.

2 Допрете $\uparrow/\downarrow$ [24] да изберете “PROGRAM” и допрете $\oplus$ [23]

На ТВ екранот се прикажува мени со програми. Репродукцијата автоматски се паузира при креирање програм.

Програмирање песни Програмирани песни



3 Допрете и држете SHIFT [21] и допрете на нумеричките копчиња да внесете 2-дигитален број на песна (пр. “02” за песна 2).

Броевите од левата страна се редоследот на репродукција.

4 Допрете $\downarrow$ [24] и повторете ја постапката во чекор 3 за дополнително програмирање песни.

5 Допрете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ [24] да изберете [PLAY] за стартување на програмирана репродукција.

Програмираната репродукција може да ја стартувате и ако допрете на $\blacktriangleright$ [12].

Откажување на програмирана репродукција

Избришете ја креираната програма.

- 1 Изберете “PROGRAM” во чекор 2 во “Креирање свој програм (Program Play)” (стр. 15) и допрете $\oplus$ [23].
- 2 Допрете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ [24] да изберете [CLEAR] и потоа допрете $\oplus$ [23].

Бришење програмирана песна

- 1 Изберете “PROGRAM” во чекор 2 во “Креирање свој програм (Program Play)” (стр. 15) и допрете $\oplus$ [23].
- 2 Допрете $\leftarrow/\uparrow/\downarrow/\rightarrow$ [24] да изберете број на песна што сакате да го избришете.

3 Допрете и држете SHIFT [21] и потоа “00.”

4 Прикажаниот број на песна се менува во “--” и песната е избришана.

Совет

- Може да се програмираат до 16 песни или фајлови.
- За повторна репродукција на ист програм допрете $\blacktriangleright$ [12]

Забелешка

- Кога по програмирањето дискот ќе го извадите или кабелот за напојување ќе го исклучите, сите програмирани песни и фајлови се бришат.

Други операции за репродукција

Менување англи (само за компатибилни DVD VIDEO)

Допрете ANGLE [26] непрекинато при репродукција за избор на агол.

Приказ на наслови (само за DVD VIDEO и Xvid видео фајлови)

Допрете SUBTITLE [17] непрекинато додека држите на SHIFT [21] при репродукција да изберете јазик за превод.

Менување на аудио јазик

Допрете AUDIO [17] непрекинато при репродукција да изберете аудио јазик.

Репродукција на VIDEO CD со PBC функции



Кога ќе почнете репродукција на VIDEO CD со PBC (Контрола на репродукција), се прикажува PBC мени. Допрете PRESET +/- да изберете ставка и потоа допрете $\oplus$ [23] да изберете.

Репродукција без употреба на PBC

Кога ќе ја исклучите PBC функцијата можете да изберете песна со $\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ [1].

Зголемување на прикажана слика

Можете да зголемите или намалите слика додека гледате DVD VIDEO, VIDEO CD, Xvid видео или JPEG слика.



Допрете ZOOM **[27]** додека држите на SHIFT **[21]** да зголемите сликa.

Секогаш кога ќе допрете на копчето нивото на зголемување се менува. Можете да листате низ зголемената сликa горе, доле, лево или десно со помош на **←/↑/↓/→** **[24]**.

Пребарување наслов, поглавје и песна и т.н.

Кога репродуцирате DVD

- 1 Допрете **⏏** DISPLAY **[20]** при репродукција. Се прикажува мени за повлекување на горниот дел од ТВ екранот.
- 2 Допрете **←/→** **[24]** да го поместите курсорот на наслов или поглавје.
- 3 Допрете на нумеричките копчиња додека држите на SHIFT **[21]** да внесете број на наслов или поглавје (пр. "02" за наслов 2, "003" за поглавје 3).

- 4 Допрете **⊕** **[23]** за прескокнување на избран наслов или поглавје.

Кога репродуцирате CD


- 1 Допрете **⏏** DISPLAY **[20]** при репродукција. Се прикажува мени за повлекување на горниот дел од ТВ екранот.
- 2 Допрете **←/→** **[24]** да го поместите курсорот на наслов или поглавје.
- 3 Допрете на нумеричките копчиња додека држите на SHIFT **[21]** да внесете 2-дигитален број на песна (на пр. "02" за песна 2).
- 4 Допрете **⊕** **[23]** за прескокнување на избрана песна

Кога репродуцирате аудио фајл, JPEG сликa или видео фајл


Допрете на нумеричките копчиња додека држите на SHIFT **[21]** да внесете 2-дигитален број на фајл (на пр. "02" за фајл 2).



Репродукција на диск



17^{МК}



Слушање радио

Подесување на радио станица

1 Допрете FM **[11]**.

2 Допрете и држете TUNING +/- **[1]**
Индикаторот за фреквенција на екранот почнува да се менува и автоматски запира кога ќе прими FM стерео емитување (Автоматско бирање).

Рачно бирање

Допрете TUNING +/- **[1]** непрекинато да бирате станица. Секогаш кога ќе бирате фреквенција се поместува за една фреквенција нагоре/надолу.

Совет

- Ако приемот на FM стерео е бучно, допрете AUDIO **[17]** непрекинато да изберете "MONO" и допрете **[23]** да изберете моно прием. Ова ја намалува бучавата.
- Кога ќе дотерате станица која емитува RDS услуги, името на станица се прикажува а екранот.

Дотерување радио станици


Можете да дотерате радио станици по желба.

1 Дотерајте радио станица.

2 Допрете PLAY MODE **[27]**.
Поставениот број трепка на екранот **[3]**.

3 Допрете PRESET +/- **[1]** да изберете поставен број и допрете **[23]**.
Можете да изберете поставен број и со допирање на **[24]** или држете SHIFT потоа на нумеричките копчиња.



Поставен број



"COMPLETE" се прикажува на екранот и радио станицата е регистрирана со поставениот број. Повторете го овој чекор за регистрирање на други радио станици.

Совет

- Можете да дотерате до 20 FM станици.
- Ако изберете веќе регистриран поставен број во чекор 3, поставената радио станица се заменува со моменталн дотераната радио станица.



Бирање дотерана радио станица


1 Допрете FM **11**.

2 Допрете PRESET +/- **1** да
изберете поставен број.


Можете да бирате поставен број и со
допирање на нумерички копчиња додека
држите на SHIFT **21**.



Слушање радио



19^{МК}



Слушање фајлови на USB уред

Репродукција на фајл на USB уред

Можете да репродуцирате аудио фајлови зачувани на USB уред како на WALKMAN® или дигитален медија плеер, на систем со поврзување на USB уред во системот. За детали за компатибилноста на USB уреди видете “Компатибилни USB уреди и верзии” (стр. 36).

1 Допрете USB[11].

2 Поврзете USB уред во(USB) порт на предниот дел од уредот.

USB уредот поврзете го директно или преку USB кабел испорачан со USB уредот во Ψ (USB) порт[7]. Почекајте додека не исчезне “SEARCH”.

3 Допрете $\blacktriangleright$ [12].

Репродукцијата почнува. Со далечинското или со копчињата на уредот можете да ракувате за брзо напред/брзо наза, избор на песна или фајл или бирање папка.

Совет

- Кога репродуцирате USB уред, можете да изберете режим на репродукција. Допрете PLAY MODE [27] и изберете “REPEAT.” За детали видете “Менување на режим за репродукција” (стр. 14). Програмираната репродукција не може да се дотера за фајлови на USB уредот.
- Ако USB уред е поврзан во уредот, полнењето на батеријата автоматски почнува. Ако USB уредот не може да се полни, исклучете и повторно вклучете го. Некои USB уреди не можат да се полнат со овој систем. За детали за статусот за полнење на USB уредот видете во упатството за употреба на USB уредот.

Забелешка

- Редоследот за репродукција на системот може да се разликува од редоследот за репродукција на поврзаниот дигитален музички плеер.
- Пред да го извадите USB уредот исклучете го системот. Вадење на USB уредот додека системот е вклучен може да ги оштети податоците на USB уредот.
- Кога има потреба од поврзување на USB кабел, поврзете го USB кабелот испорачан со USB уредот. За детали за поврзувањето видете во упатството за употреба испорачано со USB уредот..
- Потребно е некое време пред “SEARCH” да се прикаже по поврзувањето во зависност од типот на поврзаниот USB уред.
- Не поврзувајте USB уред преку USB хаб.
- Кога USB уред е поврзан системот ги чита сите фајлови на USB уредот. Ако има многу папки или фајлови на USB уредот ќе потрае некое време пред USB уредот да заврши со читањето.
- Со некои поврзани USB уреди потребно е подолго време за емитување на сигнали од системот или USB уредот да заврши со читањето.
- Не се гарантира компатибилност со сите програми за кодирање/читање. Ако аудио фајлови на USB уредот се кодирани со некомпатибилен програм, овие фајлови може да создадат бучава или дефект.
- Максималниот број на папки и фајлови на USB уред компатибилен со овој систем е:
 - 188* папки (вклучувајќи ја и основната папка)
 - 999 фајлови
 - 999 фајлови во една папка
 - 8 нивоа на папки (во дрво структура на фајлови)* Тука се вклучени папки кои имаат аудио фајлови кои не се репродуцираат и празни папки. Бројот на папки кој системот може да ги препознае може да се помалку од вистинскиот број на папки во зависност од структурата на папката.
- Системот не ги поддржува сите функции кои се обезбедени со поврзаниот USB уред.
- Папки кои немаат аудио фајлови не се препознати.
- Аудио формати кои можете да ги слушате со овој систем се:
 - MP3: фајл екстензија “.mp3”
 - WMA**: фајл екстензија “.wma”Запомнете дека дури и кога името на фајлот има точна фајл екстензија, ако оригиналниот фајл се разликува системот може да создаде бучава или дефект.
- ** Фајлови со DRM (Digital Rights Management) заштита на авторски права или фајлови преземени од онлајн музичка продавница не може да се репродуцираат на овој систем. Ако се обидете да репродуцирате еден од овие фајлови, системот го репродуцира следниот незаштитен аудио фајл.

Слушање музика со опционални аудио компоненти

Репродукција музика на опционални аудио КОМПОНЕНТИ

Можете да репродуцирате песна на опционални аудио компоненти поврзани во уредот.

Забелешка

- Прво допрете на VOLUME –[5] да го намалите тонот.

1 Допрете AUDIO IN[1].

2 Поврзете аудио кабел за поврзување во AUDIO IN [B] приклучокот на задниот дел од уредот и излезен терминал на опционалниот надворешен уред.

3 Почнете со репродукција на поврзаната компонента. Прилагодете го тонот на поврзаната компонента за време на репродукција.

4 Допрете VOLUME +/-[5] за прилагодување на тонот.

Забелешка

- Системот автоматски може да се префрли во режим на мирување ако тонот на поврзаната компонента е премногу тивка. За детали видете “Дотерување на функцијата Автоматско мирување” (стр. 25).

Слушање музика со опционални аудио компоненти

Слушање музика преку
BLUETOOTH поврзување

Спарување на системот со BLUETOOTH уред и слушање музика

Можете да слушате музика од BLUETOOTH уред преку безжично поврзување. Пред да ја користите BLUETOOTH функцијата направете спарување за регистрирање на BLUETOOTH уредот.

Забелешка

- BLUETOOTH уредот поставете го на растојание од еден метар од системот за да го поврзете.
- Ако BLUETOOTH уредот е компатибилен на допир (NFC), прескокнете ја следната постапка. Видете “Слушање музика само со еден допир (NFC)” (стр. 24).

- 1 Допрете BLUETOOTH MENU **[15]**.
Ако е избрана BLUETOOTH функцијата пред системот да добие информација за спарување, системот автоматски се префрла во режим за спарување. Спарување може да направите и со помош на копчињата на уредот. Видете “Спарување со помош на копчињата на уредот” (стр. 22).

- 2 Допрете **↑/↓** **[24]** да изберете “PAIRING” и потоа допрете **⊖** **[23]**.
Системот се префрла во режим на спарување. “PAIRING” се прикажува на екранот **[3]** и **ⓑ** (BLUETOOTH) LED **[10]** трепка брзо.

- 3 Побарајте го системот преку BLUETOOTH уредот.

На екранот на BLUETOOTH уредот може да се прикаже листа со најдени уреди.

- 4 Изберете [SONY:CMT-SBT40D] (овој систем).

Ако Ви побара да внесете лозинка на BLUETOOTH уредот, внесете “0000.”
Ако овој систем не се прикаже на екранот од уредот, почнете повторно од чекор 1.

Кога спарувањето е комплетно, BLUETOOTH врската автоматски е воспоставена. “BT AUDIO” се прикажува на екранот **[3]** од системот и **ⓑ** (BLUETOOTH) LED **[10]** светнува.

Изведете го овој чекор во рок од 5 минути или спарувањето се откажува. Ако спарувањето се откаже почнете повторно од чекор 1.

- 5 Допрете **▶** **[12]**.

Репродукцијата почнува.

Во зависност од BLUETOOTH уредот, повторно допрете на **▶** **[12]**. Исто така можете да стартувате музички плеер на BLUETOOTH уредот.

- 6 Допрете VOLUME +/- **[5]** за прилагодување на јачина на звук.

Ако јачината на звук не може да се смени на системот, прилагодете го на BLUETOOTH уредот.



За спарување преку копчињата на уредот

- 1 Допрете непрекинато на FUNCTION **[11]** да изберете “BT AUDIO.”
- 2 Допрете и држете FUNCTION се додека **ⓑ** (BLUETOOTH) LED **[10]** почнува да трепка брзо. Системот се префрла во режим на спарување. “PAIRING” се прикажува на екранот **[3]**.

За воспоставување на BLUETOOTH врска изведете ја постапката по чекор 2 со помош на далечинското.

Совет

- Можете да направите спарување со друг BLUETOOTH уред додека веќе е воспоставена BLUETOOTH врска со еден BLUETOOTH уред.



Забелешка

- Гореописаната операција може да не е достапна за одредени типови на BLUETOOTH уреди.
- Вистинските операции може да се разликуваат во зависност од поврзаниот BLUETOOTH уред.
- Откако спарувањето еднаш ќе се направи, нема потреба повторно да го правите. Во следните случаи спарувањето мора повторно да се направи:
 - Информацијата за спарување е избришана кога BLUETOOTH уредот е на поправка.
 - Се обидуваат системот да го спарите со повеќе од 8 BLUETOOTH уреди.
 - Овој систем може да се спари најмногу до 8 BLUETOOTH уреди. Ако спарите друг BLUETOOTH уред откако ќе го спарите со 8 уреди, информацијата за спарување на уредот кој прв е поврзан со системот се брише со ново спарениот уред.
 - Информацијата за регистрација за спарување на овој систем е избришана од поврзаниот уред.
 - Ако го иницијализирате системот или го ја избришете историјата за спарување преку системот, сите информации за спарување ќе се избришат.
- Звукот од овој систем не може да се прати на BLUETOOTH звучник.
- “Passkey” може да е наречен “Passcode,” “PIN code,” “PIN number” или “Password” и т.н.
- Не може да направите BLUETOOTH врска со друг BLUETOOTH уред додека BLUETOOTH врска е воспоставена со еден BLUETOOTH уред. Прво откажете ја врска и потоа поврзете го со друг уред.
- Системот поддржува само Sub Band Codec.

За откажување на спарување со BLUETOOTH уред

Допрете BLUETOOTH MENU [15], BLUETOOTH [11] или сменете го изворот.

Совет

- Кога системот нема информација за спарување, спарувањето не може да се откаже.

За откажување на поврзувањето со BLUETOOTH уред

Допрете BLUETOOTH MENU [15] и ↑/↓ [24] да изберете “DISCONNECT” и потоа допрете + [23].

Совет

- BLUETOOTH врска може да ја исклучите од BLUETOOTH уредот.

Бришење на информацијата за регистрација на спарување

1 Допрете BLUETOOTH [11].

2 Допрете и држете FUNCTION [11] и ▲ [2] на уредот истовремено се додека на екранот [3] не се прикаже “RESET”.




Забелешка

- Ако сте ја избришале информацијата за спарување, не може да направите BLUETOOTH поврзување освен ако спарувањето не го направите повторно.

Слушање музика преку регистриран уред

По чекор 1 од “Спарување на системот со BLUETOOTH уред и слушање музика,” прво направете BLUETOOTH уредот да го поврзете со овој систем и потоа допрете ► [12] да почнете со репродукција.

Слушање музика со опционални аудио компоненти



Слушање музика со еден допир (NFC)

NFC е технологија за безжична комуникација со кратко растојание и служи за комуникација меѓу мобилни телефони и др. дигитални уреди.

Допрете со паметниот телефон/таблетот на системот. Системот автоматски се вклучува и се воспоставува спарување и BLUETOOTH вркс.

Прво вклучете ги дотерувањата на NFC.

- 1 Допрете на паметниот телефон/таблет на N-ознаката **14** на уредот. Допрете на паметниот телефон/таблет на уредот и одржувајте контакт додека паметниот телефон/таблетот вибрира или емитува краток звук. Видете во упатството за употреба на паметниот телефон/таблет да се користи со контакт на допир.

- 2 По комплетирање на конекцијата, допрете **12**. Почнете со репродукција. За исклучување на воспоставената конекција, допрете на паметниот телефон/таблет на N-ознаката **14** на уредот.

Совет



- Компатибилни паметни телефони се оние кои се опремени со NFC функција (компатибилен ОС: Android верзија 2.3.3 или понова со исклучок на Android 3.x). За информација за компатибилни уреди видете на следната веб страна.
<http://support.sony-europe.com/>
- Ако паметниот телефон/таблет не реагира иако е допрено на уредот, преземете "NFC Easy Connect" на паметниот телефон/таблет и активирајте го. Потоа допрете повторно на уредот. "NFC Easy Connect" е бесплатна апликација за ексклузивна употреба со Android™. Скенирајте го следниот 2D код.



- Кога ќе допрете на NFC-компатибилен паметен телефон/таблет на уредот додека во системот е поврзан друг BLUETOOTH уред, BLUETOOTH уредот се исклучува и системот се поврзува со паметниот телефон/таблет.

Забелешка

- Во некои земји и региони, NFC-компатибилна апликација може да не е возможно да се преземе.
- За некои паметни телефони/таблети оваа функција може да е достапна без преземање на "NFC Easy Connect." Во овој случај, работата и спецификациите на паметниот телефон/таблет може да се разликуваат од описот во ова упатство. За детали, видете во упатството за употреба испорачано со паметниот телефон/таблет.
- BLUETOOTH поврзување може да не се воспостави ако системот е допрен преку паметен телефон/таблет со NFC функција при вчитување на CD/ DVD или барање на USB уред.
- Кога уредот е вклучен и почнува со репродукција преку BLUETOOTH поврзување со еден допир (NFC), репродуцираниот звук може да не се слуша од почеток на песната. За почеток со репродукција од почеток допрете **1** или направете BLUETOOTH конекција откако системот ќе се вклучи.



Дополнителни информации

- кога е допрено копче на далечинското или уредот.

Дотерување на функцијата за автоматско мирување

Системот автоматски се префрла во режим на мирување во рок од 15 минути ако нема никаква операција или не емитува аудио звук (функција Автоматско мирување). Фабрички функцијата за автоматско мирување е вклучена.

1 Допрете  **8** за вклучување на системот.




2 Допрете и држете на  **8** повеќе од 3 секунди.
“AUTO STANDBY ON” се прикажува на екранот **3**.
За исклучување на функцијата повторете ја истата постапка. “AUTO STANDBY OFF” се прикажува на екранот **3** и функцијата се исклучува.

Совет

- Кога системот се префрла во режим на мирување, “STANDBY” се прикажува и трепка 8 пати на екранот **3**.

Забелешка

- Функцијата Автоматско мирување не важи за функцијата тунер (FM), дури и ако го имате овозможено тоа.
- Системот може да не се префрла автоматски во Режим на мирување во следните случаи:
 - кога користите FM функција
 - кога е откриен аудио сигнал
 - за време на репродукција на аудио песни или фајлови
 - кога се користат Play Timer или Sleep Timer
- Системот го одбројува времето (околу 15 минути) повторно се додека не се префрли во режим на мирување дури и ако функцијата Автоматско мирување е овозможено во следните случаи:
 - кога USB уред е поврзан со USB функцијата



25^{МК}

Дотерување на BLUETOOTH режим на мирување

Кога е овозможено BLUETOOTH режим на мирување, системот се префрла во режим на чекање за BLUETOOTH конекција кога системот е исклучен. Овој режим фабрички е исклучен.

- 1 Допрете BLUETOOTH MENU **15**.
- 2 Допрете **↑/↓** **24** да изберете “BT: STBY” и допрете **+** **23**.
- 3 Допрете **↑/↓** **24** да озберете “ON” или “OFF” и допрете **-** **23**.
- 4 Допрете **1/0** **8** да го исклучите системот.

Совет

- Кога овој режим е дотеран во “ON,” системот автоматски се вклучува и можете да слушате музика преку BLUETOOTH конекција од BLUETOOTH уред.

Забелешка

- Кога системот нема информација за спарување, овој режим не е достапен. За да го користите овој режим, системот мора да е поврзан со уред и да има информација за спарување.

Дотерување безжи- чен BLUETOOTH сигнал ON/OFF

Кога системот е вклучен можете да го контролирате BLUETOOTH сигналот. Фабричкото дотерување е ON.

- 1 Вклучете го уредот.
- 2 Допрете и држете **▶||** **12** и **◀◀** **1** на уредот во исто време околу 5 секунди.
- 3 Откако ќе се прикаже “BT OFF” (исклучен безжичен BLUETOOTH сигнал) или “BT ON” (вклучен безжичен BLUETOOTH сигнал) пуштете го копчето.

Совет

- Кога ова дотерување е дотеран во OFF, BLUETOOTH функцијата не е достапна.
- Ако уредот е допрен преку паметен телефон/таблет со NFC функција кога ова дотерување е OFF, системот е вклучен и ова дотерување се менува во ON.
- Кога ова дотерување е исклучено, BLUETOOTH режимот за мирување не може да се дотера.
- Кога ова дотерување е исклучено, уредот и BLUETOOTH уредот не може да се спарат.

Прилагодување звук

Можете да изберете звук од разни стилови и да го менувате ефектот на бас звук.

Избор на звук

Допрете EQ непрекинато да изберете звук од следните стилови:

“RAND B/HIP HOP,” “FLAT,” “ROCK,” “POP,” “JAZZ,” “CLASSIC.”

Менување на ефектот на бас звук

Допрете MEGA BASS [28](#).

Секогаш кога ќе сопрете се менува во вклучено (“BASS ON”) и исклучено (“BASS OFF”).

Совет

- Фабричкото дотерување е “BASS ON.”

Користење тајмери

Системот нуди Sleep Timer (Тајмер за спиење) и Play Timer (Тајмер за репродукција).

Забелешка

- Sleep Timer има приоритет пред Play Timer.

Дотерување Sleep Timer

Во одредено време системот автоматски се исклучува.

1 Допрете TIMER MENU [29](#).

2 Допрете $\uparrow/\downarrow$ [24](#) да изберете “SLEEP” и допрете $\oplus$ [23](#).

3 Допрете $\uparrow/\downarrow$ [24](#) да изберете одредено време. Можете да изберете од “SLEEP 10” (10 минути) до “SLEEP 90” (90 минути) во интервал од 10 минути или “AUTO.” Ако изберете “AUTO,” системот автоматски се исклучува откако ќе заврши репродукцијата на CD или USB уредот.

Совет

- За проверка на преостанатото време на Sleep Timer, направете ги горенаведените чекори 1 и 2.
- Sleep Timer работи дури и ако не е дотеран часовникот.

Откажување на Sleep Timer



Изберете “OFF” во чекор 3.

Дотерување на Play Timer

Можете да слушате CD, USB уред или радио во дотерано време.

Забелешка

- Проверете дали е дотеран часовникот пред да го дотерате тајмерот (стр. 13).



1 Подгответе го изворот за звук.

2 Допрете **TIMER MENU** [29] .

3 Допрете **↑/↓** [24] да изберете “PLAY SET” и допрете **+** [23] .
Времето за почеток трепка на екранот [3] .

4 Допрете **↑/↓** [24] да изберете време и допрете **+** [23] .
Следете ја истата постапка за дотерување на “MINUTE” за време за почеток на работата, потоа “HOUR” и “MINUTE” за време за престанување на работата.

5 Допрете **↑/↓** [24] да изберете извор за звук по желба и потоа допрете **+** [23] .
Се прикажува екран за потврда за Play Timer.

6 Допрете **⏻** [8] за исклучување на системот.

Совет

- Кога изворот за звук е радио, прво дотерајте радио станица пред да го исклучите системот (стр. 18).
- За менување на дотерувањето на тајмерот направете ја повторно постапката од почеток.

Забелешка




- Системот се вклучува точно во одреденото време во Play Timer. Кога изворот за звук е CD, MP3/WMA диск или USB, може да потрае некое време пред да почне со репродукција.
- Play Timer не работи ако системот веќе е вклучен во поставеното време.
- Кога изворот за звук за Play Timer е дотерано во радио станица, за Play Timer се користи последната репродуцирана радио станица. Ако ја смените радио фреквенцијата откако ќе го дотерате тајмерот, дотерувањето за радио станицата за тајмерот исто така ќе се смени.

Проверка на дотерувањата

- 1 Допрете **TIMER MENU** [29] .
- 2 Допрете **↑/↓** [24] да изберете “SELECT” и допрете **+** [23] .
- 3 Допрете **↑/↓** [24] да изберете “PLAY SEL” и допрете **+** [23] .
На екранот [3] се прикажува дотерување на тајмерот.

Откажување на тајмер

Изберете “OFF” во чекор 3 од “Проверка на дотерувањата” (стр. 28).




Користење мени за дотерување

Можете да направите разни прилагодувања на менијата. Прикажувањето на менијата може да се разликува во зависност од земјата или регионот. Фабричкото дотерување е подвлечено.

1 Допрете **SETUP** во DVD/CD функција.

На ТВ екранот се прикажува мени за дотерување.



2 Допрете **←/↑/↓/→** да изберете категорија и мени за дотерување и допрете **+** .

3 Допрете **↑/↓** да изберете опција што сакате да ја смените и допрете **+** да го потврдите изборот.

4 Допрете **SETUP** за затварање на менито за дотерување.

[SCREEN] дотерување

[TV System]

[PAL]: За ТВ со PAL-систем. [NTSC]: За ТВ со NTSC-систем.

[Auto]: За ТВ кој е компатибилен и со PAL и NTSC.


[Screen Saver]

[ON]: Вклучување на скрин сејвер кога е во режим на стоп, пауза, нема диск или вадење на диск по 10 минути.


[OFF]: Исклучување на скрин сејверот.

[TV Type]

[16:9]: Изберете го ова кога поврзвате ТВ со широк екран или ТВ со функција за широк екран.



[4:3PS]: Прикажување на цела слика вертикално низ целиот екран со скратени



[4:3LB]: Прикажување на широка слика со црни ленти на горниот и долен дел.



[LANGUAGE] дотерување

[OSD] (On-Screen Display)

Можете да изберете јазик за приказ на ТВ екранот.

[Audio]

Можете да изберете аудио јазик за DVD со повеќе песни.

[Subtitle]

Можете да изберете јазик за наслови снимени на DVD VIDEO.



[Menu]

Можете да изберете јазик за мени на дискот.

[AUDIO] settings

[DRC]

Прилагодување на ниво на динамичен опсег за аудио излез.



[VIDEO] дотерување

[Brightness]

Прилагодување светлина на слика.

[Contrast]

Прилагодување ниво на контраст.

[Hue]

Прилагодување нијанси на боја.

[Saturation]

Прилагодување ниво на сатурација.

[Sharpness]

Прилагодување ниво на острина на контурите на сликата.

[PREFERENCE] дотерување

[Rating]

Можете да ограничите репродукција на популарни DVD. Сцените може да се блокираат или да се заменат со други сцени. Ако имате поставено лозинка, отклучете ја заштитата за внесување лозинка (видете "[Password]") пред да го смените нивото на популарност.

Допрете $\uparrow/\downarrow$ [24] да изберете ниво на рејтинг од [0 Lock ALL] до [8 No Limit] и допрете $\oplus$ [23].

[Password]

Можете да дотерате лозинка за [Rating] и [Default] да избегнете несакани операции.

Внесете нова 4-дигитална лозинка и допрете $\oplus$ [23].

Кога сакате да ја смените лозинката, внесете ја лозинката за отклучување на полето за внесување и потоа внесете нова лозинка.

Ако сте ја заборавиле лозинката, следете ја долунаведената постапка за потврдување на моментално дотераната лозинка.

1 Допрете DVD/CD [11].

2 Допрете $\blacktriangle$ [2] на уредот за отварање на носачот за диск.

3 Допрете $\blacksquare$ [13] и ZOOM [27] додека држите на SHIFT [21] и потоа допрете на $\oplus$ [23].

[CUSTOM PAGE] се прикажува можете да го потврдите моментално дотерана лозинка.

За излез од [CUSTOM PAGE], допрете SETUP.



[Default]

Можете да ги вратите сите дотерани опции на менијата и вашите лични дотерувања во фабрико дотерување.


Ако имате дотерано лозинка, отклучете ја заштитата со внесување на Вашата лозинка.

ВИдете "[Password]" во "[PREFERENCE] дотерувања" (стр. 30) пред да ресетирате.

Допрете $\rightarrow$ [24] да изберете [Restore] и потоа допрете $\oplus$ [23].



30^{МК}



Проблеми и можни решенија

Проблеми и решенија

Ако се случи проблем додека работи системот, следете ги подолу опишаните чекори пред да се консултирате со Sony продавачот. Ако се прикаже порака за грешка запомнете ја содржината.

1 Проверете дали проблемот е наведен во овој дел “Проблеми и решенија”.

2 Проверете ја следната веб страница за потрошувачите.
<http://support.sony-europe.com/>

Ќе ги најдете најновите информации за поддршка и најчесто поставувани прашања.

3 Ако и по чекорите 1 и 2 сеуште не можете да го решите проблемот, обратете се во Sony продавницата. Ако проблемот се уште постои и по направеното, консултирајте се со Sony продавницата. Кога производот го носите на сервис, однесете го целиот систем (главниот уред и далечинското). Овој производ е системски производ и потребно е да се прегледа целиот систем за сервисирање.

Ако на екранот [3] се прикаже “PROTECT”

Веднаш исклучете го кабелот за напојување и проверете ги следните менија откако ќе исчезне “PROTECT”.

Проверете дали + и – кабелите за звучник немаат краток спој.

Проверете да не ги блокира нешто отворите за вентилација на системот.

Откако ќе го проверите се ова и нема да најдете проблем, повторно вклучете го кабелот за напојување и вклучете го системот. Ако проблемот се уште постои, обратете се во продавницата на Sony.

Општо

Системот не се вклучува.

→ Проверете кабелот за напојување дали правилно сте го приклучиле во штекер.

Системот неочекувано се префрла во режим на мирување.

→ Ова не е дефект. Системот автоматски се префрла во режим на мирување за околу 15 минути кога нема никаква операција или нема аудио сигнал. Видете “Дотерување на функцијата Автоматски режим на мирување” (стр. 25).

Дотерувањето на часовникот или Play Timer ненадејно се откажани.

→ Доколку во рок од една минута нема никаква работа, дотерувањето на часовникот или Play Timer автоматски се откажуваат. Направете ја операцијата повторно од почеток.

Нема звук.



→ Појачајте го тонот на уредот.
→ Проверете дали надворешната компонента правилно е поврзан во AUDIO IN приклучок [B] и дотерајте ја функцијата во AUDIO IN.
→ Наведената станица може привремено да не емитува сигнал.

Има шум или бучава.

→ Системот оддалечете го од извори на шум.
→ Поврзете го системот во друг штекер.
→ Користете AC со наизменично напојување со филтер за шум (одделно се продава).

Далечинското не работи.

→ Отстранете ги сите пречки меѓу далечинското и сензорот за далечинско на уредот и уредот поставете го подалеку од флуоресцентно светло.
→ Насочете го далечинското кон сензорот за далечинско [9] на уредот.
→ Доближете го далечинското поблиску до системот.
→ Заменете ги со нови батерии.



DVD/CD-DA/MP3/WMA

“LOCKED” се прикажува на екранот [3] и дискот не може да се извади од кукиштето за диск.

→ Активирана е функцијата за заклучување на носачот за диск. Исклучете ја оваа функција (стр. 14).

Дискот или фајлот не се репродуцираат.

→ Дискот не е финализиран (CD-R или CD- RW диск на кој може да се додаваат податоци).

Звукот прескокнува или дискот не се репродуцира.

→ Дискот може да се нечист или изгребан. Ако дискот е нечист, избришете го.
→ Системот преместете го од места со вибрации (на пр. на врв од држач).

Репродукцијата не почнува од прва песна или фајл.

→ Проверете дали моменталниот режим на репродукција е правилен. Ако режимот за репродукција е “SHUFFLE” или “PROGRAM,” сменете го дотерувањето (стр. 14).

Почетокот на репродукција трае подолго време од вообичаено.

→ Следните дискови може да го зголемат времето за почеток со репродукција:
• диск снимен со комплицирана структура
• диск снимен во повеќесесиски формат
• диск кој има многу папки

Слика

Нема слика.

→ Видео кабелот за поврзување не е поврзан правилно.
→ Уредот не е поврзан во правилен ТВ влезен приклучок.
→ Системот не е избран преку видео влез на ТВ.
→ Проверете дали сте го поврзале системот и ТВ преку видео кабел (испорачан) за да може да гледате слики.

И покрај тоа што сте го дотерале размерот во “[TV Type]” во “[SCREEN] дотерувањето,” сликата не е низ целиот ТВ екран.

→ Размерот е фиксиран на дискот.

На ТВ екранот има неправилност на бојата.

→ Звучниците на системот содржат магнетни делови, па може да се појави магнетна дисторзија. Кога на ТВ екранот ќе се појави неправилност во бојата, проверете ги следните ставки.
• Звучниците поставете ги најмалку 0.3 метри подалеку од ТВ.
• Ако неправилноста на бојата се уште постои, исклучете го ТВ и потоа повторно вклучете го во рок од 15 до 30 минути.
• Звучниците поставете ги подалеку од ТВ.

Дотерувањата на [TV System] не одговараат на Вашиот ТВ.

• Ресетирајте го дотерувањето (видете “[Default]” во “[PREFERENCE] дотерувањето”).

USB уред

За детали за компатибилни USB уреди, видете “Компатибилни USB уреди и верзии” (стр. 36).

Поврзан е USB уред кој не е поддржан.




→ Следниве проблеми може да се појават.
• USB уредот не е препознат.
• Името на фајлот или папката не се прикажува на екранот од системот.
• Репродукцијата не е возможна.
• Звукот прескокнува.
• Има шум.
• Се емитува изобличен звук.

Нема звук.

→ USB уредот не е правилно поврзан. Исклучете го системот и потоа повторно поврзете го USB уредот.

Има шум, прескокнување или изобличен звук.

→ Поврзан е USB уред кој не е поддржан. Поврзете USB уред кој е поддржан.
→ Исклучете го системот и потоа повторно поврзете го USB уредот и вклучете го системот.
→ Самите музички фајлови содржат шум или звукот е изобличен. Шумот може да влегол при креирање на музичкиот фајл поради самиот компјутер. Во овој случај, избришете го фајлот и повторно снимете друг..
→ Брзината што е користена при кодирање на фајлови е мала. На USB уредот префрлете фајлови кодирани со поголема брзина.



“SEARCH” се прикажува за подолго време или потребно е подлог време за репродукција.

- Времето на вчитување може да потрае подолго време во следниве случаи.
 - Има многу папки или фајлови на USB уредот.
 - Структурата на фајлот е премногу сложена.
 - Во меморијата нема доволно слободно место.
 - Внатрешната меморија е фрагментирана.

Името на фајлот или папката (име на албум) не се прикажува правилно.

- Префрлете повторно музички фајлови на USB уредот, бидејќи зачуваните податоци на USB уредот се оштетени.
- Карактери кои може да се прикажат на овој систем се:
 - Големи букви (A до Z).
 - Броеви (0 to 9).
 - Символи (< > +, [] \ _).
- Други карактери како “ _ ”

USB уредот не е препознат.

- Исклучете го системот и повторно приклучете го USB уредот, а потоа вклучете го системот.
- Поврзан е некомпатибилен USB уред.
- USB уредот не работи правилно. Видете во упатството за употреба испорачано со USB уредот како да го решите проблемот.

Репродукцијата не почнува.

- Исклучете го системот и повторно поврзете го USB уредот, а потоа вклучете го системот.
- Поврзан е некомпатибилен USB уред.

Репродукцијата не почнува од првата песна.

- Проверете дали е избрано точен режим за репродукција. Ако режимот за репродукција е “SHUFFLE”, сменете го дотерувањето (стр. 14).

USB уредот не може да се полни.

- Проверете дали USB уредот безбедно е поврзан во Ψ (USB) приклучокот [7].
- USB уредот може да не е подржан од системот.
- Откачете го USB уредот и повторно поврзете го. За детали за статусот за полнење на USB уредот видете во упатството за употреба на USB уредот.

Тјунер

Може да се случи шум или бучава (“STEREO” трепка на екранот [3]) или емитирањето не може да се прими.

- Антената поврзете ја правилно.
- Најдете место и ориентација која обезбедува добар прием и потоа повторно поставете ја антената.
- Антената чувајте ја подалеку од уредот или аудио/ видео компоненти да избегнете шум.
- Исклучете ја било која електрична опрема која е во близина.

Неколку радио станици не може да се слушаат во исто време.

- Најдете место и ориентација која обезбедува добар прием и потоа повторно поставете ја антената.
- Спојте ги каблите за антена со комерцијално достапни клипови за кабел и прилагодете ја должината на кабелот.

Ресетирање на системот во фабричките дотерувања



Ако системот се уште не работи правилно, ресетирајте го во фабричките дотерувања.

- 1 Вклучете го системот.
- 2 Допрете и држете на FUNCTION [11] и $\blacktriangle$ [2] на уредот во исто време се додека на екранот [3] не се прикаже “RESET”. Сите кориснички дотерувања, како на пр. поставена радио станица, време и часовник се бришат. Ако проблемот постои и откако ќе го направите се ова обртете се во продавницата на Sony .

Забелешка

- Ако уредот го одложувате или го давате на друго лице прво ресетирајте го уредот за лична безбедност.

Проблеми и можни решенија



Пораки

Следниве пораки може да се прикажат или да трепкаат при работа.

DISC ERR

Сте ставиле диск кој не може да се репродуцира на овој систем, на пр. CD-ROM или се обидувате да репродуцирате фајл кој не може да се репродуцира.

COMPLETE

Операцијата за меморирање станица заврши нормално.

LOCKED

Карактеристиката за заклучување на носачот е активирана.

NO USB

Нема поврзано USB уред, поврзете USB уред е отстранет или системот не го подржува USB уредот.

NO DISC

Нема диск во плеерот или сте ставите диск кој не може да се вчита.

NO FILE

Нема фајлови за репродукција на USB уредот или дискот.

OVER CURRENT

Системот детектира прекумерна струја во поврзаниот USB уред.
Отстранете го USB уредот од приклучокот и исклучете го системот и потоа вклучете го.

LOADING



Системот ја вчитува информацијата за дискот. При вчитувањето некои копчиња не работат.

SEARCH

Системот бара информација на USB уредот. За време на пребарувањето некои копчиња не работат.

TIME NG

Почетокот и крајот на Play Timer се дотерани во исто време.



Мерки на претпазливост/Спецификации

Мерки на претпазливост

Дискови кои МОЖЕ да се репродуцираат на овој систем

- Аудио CD-DA дискови
- CD-R/CD-RW (аудио податоци на CD-DA песни и MP3/WMA фајлови)
- 8 cm дискови
- DVD VIDEO
- DVD-ROM
- DVD-R/DVD-RW
- DVD+R/DVD+RW
- VIDEO CD
- CDG

Не користете CD-R/CD-RW празни дискови. На овој начин може да го оштетите дискот.

Дискови кои системот НЕ МОЖЕ да ги репродуцира

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW различни од тие со музички CD формат или MP3/WMA формат во согласност со ISO9660 Ниво 1/Ниво 2, Joliet
- CD-R/CD-RW снимени во повеќесесиски формат и без затворена сесија
- CD-R/CD-RW со слаб квалитет на снимање, CD-R/CD-RW кој е изгребан или не е чист или CD-R/CD-RW снимен со некомпатибилен уред за снимање
- CD-R/CD-RW кој не е правилно завршен
- CD-R/CD-RW кој не содржи MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3/WMA) фајлови
- Дискови со нестандартен формат (на пр. срце, квадрат, звезда)
- Диск кој има прикачено самолеплива трака, хартија или налепница
- Изнајмени или користени дискови со прикачена цена каде што лепакот протекол.
- Дискови имаат етикети испечатени со мастило кое лепи при допир

Забелешки за DVD/CD-DA/MP3/WMA дискови

- Пред репродуцирање избришете го дискот со чиста крпа бришејќи од центарот нанадвор.
- Дисковите не ги чистете со раствори како на пр. бензине, разређувач или средства за

чистење или антистатичен спреј наменет за винилски плочи.

- Дисковите не ги изложувајте на директна сончева светлина или топлотни извори како на пр. топлотни воздушни канали, ниту пак да го оставите во автомобил паркиран на директна сончева светлина.

За безбедност

- Комплетно откачете го кабелот за напојување од штекер доколку не го користите подолго време. При исклучување на системот, секогаш држете за приклучокот. Никогаш не влечете за кабелот.
- Доколку во системот влезе било каков тврд предмет или течност, откачете го системот и однесете го кај сервисер на проверка пред повторно да го вклучите.
- АС кабелот за напојување треба да се смени само од квалификуван сервисер.



За поставување

- Системот не го ставајте во навалена положба или на места со прекумерна топлина, прашина, нечистотија или влажни места, на места со несоодветна вентилација, изложен на вибрации, директна сончева светлина или светла.
- Внимавајте кога системот го ставате на површини кои се специјално третирани (на пр. со восок, масло или политура) бидејќи може да се појават дамки или обезбојување на површината на системот.
- Не ставајте тешки предмети врз системот.
- Ако системот е донесен директно од ладно на топло место или е ставен во многу влажна просторија, влагата може да кондензира врз леките во системот и да предизвика дефект. Во ваков случај, извадете го дискот и оставете го системот вклучен околу еден час додека влагата не испари. Ако системот се уште не работи консултирајте се во најблиската продавница на Sony.

За прегревавање

- Загревањето на уредот за време на полнење или работа подолго време е нормално и нема потреба од грижи.
- Не го допирајте кукиштето ако се користи непрекинато на многу јак тон бидејќи кукиштето може да се затопли.
- Не ги покривајте отворите за вентилација.

Мерки на претпазливост/Спецификации



Чистење на куќиштето

Системот чистете го мека малку навлажнета ткаенина. Не користете било каков тип на абразивни средства, пудри или растворувачи, на пр. разредувач, бензин или алкохол.

За Вашиот ТВ во боја

ВАЖНА ЗАБЕЛЕШКА

Внимание: Ако оставите иста слика (видео слика, прикажана слика на екранот и т.н.) прикажана на ТВ подолго време може засекогаш да го оштетите ТВ екранот. Проекционите телевизори особено се подложни на ова.

За преместување на системот

Пред да го преместите системот проверете да не има во него диск и извадете го кабелот за напојување од штекерот.



За ракување со дисковите

- Дискот да го одржите чист држете го за крајот. Не го допирајте за површината.
- Не ставајте хартија или налепница врз дискот.
- Дискот не го изложувајте на директна сончева светлина или топлотни извори како топлотни воздушни канали, не го оставајте во автомобил паркиран на директна сончева светлина.


Компатибилни USB уреди и верзии

Проверете ја долунаведената веб страна за детали за најнови подржани верзии на компатибилни уреди:

<http://support.sony-europe.com/>



36^{МК}



BLUETOOTH

безжична технологија

BLUETOOTH безжичната технологија и поврзување на дигитални уреди со краток опсег, како на пр. компјутер и дигитална камера. Со користење на BLUETOOTH безжичната технологија можете да ракувате со уреди во опсег од околу 10 метри.

BLUETOOTH безжичната технологија најчесто се користи меѓу два уреди, но може да се поврзе и еден уред со повеќе уреди. Нема потреба од жица за поврзување како што е потребно за USB поврзувањето и нема потреба уредите да ги насочувате еден кон друг како кај безжичната инфрацрвена технологија. Оваа технологија може да ја користите со еден BLUETOOTH уред во вашата торба или џеб. BLUETOOTH безжичната технологија е глобален стандард поддржан од илјадници компании. Овие компании произведуваат производи кои се во согласност со глобалните стандарди.

Поддржани BLUETOOTH верзии и профили

Профил се однесува на стандарден сет на можности за разни карактеристики на BLUETOOTH производот. Видете “Спецификации” (стр. 38) за детали за поддржани BLUETOOTH верзии и профили.

Забелешка

- Да користите BLUETOOTH уред поврзан во овој систем, уредот мора да поддржува ист профил како и систем. Запомнете дека функциите на BLUETOOTH уредот може да се разликуваат во зависност од спецификациите на уредот дури и ако има ист профил како и системот.
- Поради својството на BLUETOOTH безжичната технологија репродукцијата на овој систем малку доцни во споредба со аудио репродукција на уредот за емитување.

Ефективен опсег за комуникација
BLUETOOTH уредите треба да се користат во опсег од приближно 10 метри (непречено растојание) еден од друг.
Ефективниот опсег на комуникација може да се скрати во следниве услови.

- Кога личност, метален предмет, сид или друга пречка има меѓу уредите со BLUETOOTH поврзување
- Места каде има безжичен LAN
- Околу микробранова печка која во моментот се користи
- Места каде има други електромагнетни бранови

Ефекти на други уреди

BLUETOOTH уредите и безжичниот LAN (IEEE802.11b/g) користат иста фреквенција (2.4 GHz). Кога BLUETOOTH уредот го користите во близина на уред со безжичен LAN, може да се појават електромагнетни пречки. Ова може да резултира со помала брзина при префрлање податоци, шум или нема да можете да се поврзете. Ако се случи ова, обидете се со следното:

- Обидете се да ги поврзете овој систем и BLUETOOTH мобилен телефон или BLUETOOTH уред кога се најмалку 10 метри одалечени од безжичната LAN опрема.
- Исклучете го напојувањето на безжичната LAN опрема кога го користите BLUETOOTH уредот во опсег од 10 метри



Ефекти на други уреди

Емитувањето на радио брановите од овој систем може да пречки на функционирањето на некои медицински уреди. Бидејќи овие пречки може да предизвикаат дефект, секогаш исклучете го напојувањето на овој систем, BLUETOOTH мобилниот телефон и BLUETOOTH уредот на следните места:

- Во болници, воз и авион
- Во близина на автоматски врати и пожарни аларми doors or fire alarms

Забелешка

- Овој систем поддржува функција за безбедност која е во согласност со BLUETOOTH спецификацијата што овозможува безбедност при комуникација преку BLUETOOTH технологијата. Но, оваа безбедност може да не е доволна во зависност од дотерувањата и други фактори, па секогаш бидете внимателни при поврзување преку BLUETOOTH технологијата.
- Sony не е одговорен во ниеден случај на оштетување или други пречки предизвикани од течење на информациите при поврзување преку BLUETOOTH технологијата.
- BLUETOOTH комуникацијата не се гарантира со сите BLUETOOTH уредот кои имаат ист профил како и системот



- BLUETOOTH уреди поврзани со овој систем мора да се во согласност со спецификацијата на BLUETOOTH наведени од BLUETOOTH SIG, Inc. и мора да имаат сертификат за согласност. Но, дури и кога уредот е во согласност со BLUETOOTH спецификацијата има случаи каде карактеристиките или спецификациите на BLUETOOTH уредот го оневозможуваат поврзувањето или може да резултира со различни методи на контрола, приказ или операција.
- Може да се појави шум или аудиото може да се прекине во зависност од BLUETOOTH уредот кој е поврзан со овој систем, околината или околните звуци.

Спецификации

Засилувач

Излезна моќ (номиналната):
20 watts + 20 watts (at 8 ohms, 1 kHz, 1% THD)

RMS излезна моќ (референтна):
25 watts + 25 watts (по канал на 8 ohms, 1 kHz)

Влез/Излез

AUDIO IN:
AUDIO IN (надворешен влез) приклучок:
Стерео мини приклучок, осетливост 1 V, импеданса 47 kilohms

USB:
USB порт: Тип A, 5 V DC 1.5 A
⌚ (HEADPHONE) приклучок:
Стерео стандарден приклучок, 8 ohms или повеќе

VIDEO OUT:
Макс. излезно ниво 1 V_{p-p}, небалансиран, негаитвно синхронизиран, имепнданса при оптоварување 75 ohms

ЗВУЧНИЦИ:
Прифаќа импеданса од 8 ohms




Плеер

Систем:
Компактен диск и дигитално аудио и видео систем

Карактеристики на ласерска диода Diode
Емитување: Непрекинато
Излез на ласер*: Помалку од 1000 μ W

* Овој излез е мерено на растојание од 200 mm од објективната површина на леката на Optical Pick-up Block со 7 mm отвор.

Фреквенција
DVD (PCM 48 kHz): 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)
CD: 20 Hz – 20 kHz (± 1 dB)



38^{МК}

Формат на систем за видео боја
Моделите за Северна и Латинска Америка
(освен за моделите за Аргентина): NTSC
Други модели: NTSC/PAL

Тјунер

FM тјунер:
FM стерео, FM суперхетеродински тјунер
Опсег на подесување:
87.5 MHz - 108.0 MHz (50 kHz чекори)
Антена:
FM антена

Звучник

Систем на звучници:
2-системски, Бас рефлекс, Магнетно заштитен

Звучник:
Бас: 95 mm, конусен тип
Високотонец: 57 mm, конусен тип

Номинална импеданса:
8 ohms

BLUETOOTH

Систем за комуникација:
BLUETOOTH стандардна верзија 4.0

Излез:
BLUETOOTH стандардна класа на
напојување 2

Максимален опсег на комуникација:
Линија на вид приближ. 10 m^{*1}

Фреквенција:
2.4 GHz (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)

Метод на модулација:
FHSS

Компатибилни BLUETOOTH профили^{*2}:
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Supported content protection method
SCMS-T method

Supported codec
SBC (Sub Band Codec)

Пренос на пропушен опсег
20 Hz - 20,000 Hz (со 44.1 kHz)

^{*1} Вистинскиот опсег зависи од фактори како на пр.
пречки меѓу уредите, магнетни полиња околу
микробранова печка, статички електрицитет,

осетливост на прием, карактеристики на
антената, оперативен систем, софтверска
апликација и т.н.

^{*2} BLUETOOTH стандарден профил ја
покажува целта на BLUETOOTH
комуникација меѓу уредите.

Општи

Потребно напојување:
AC 120 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz

Потрошувачка:
35 watts

Димензии (В/Ш/Д) (со испакнати делови):
Централен уред: Приближ. 170 mm × 132.5
mm × 222 mm
Кутија за звучник: Приближ. 132.5 mm × 214
mm × 207 mm

Маса:
Централен уред: Приближ. 1.4 kg
Кутија за звучник: Приближ. 1.7 kg



Испорачани додатоци:
Далечинско (RM-AMU214) (1), Видео кабел
(1), FM антена (1), Подлога за звучник (8),
Упатство за употреба (ова упатство) (1),
Гаранција(1)

Дизајнот и спецификациите се предмет на
измена без претходна најава.

Потрошувачка во режим на мирување: 0.5 W
(исклучени BLUETOOTH мрежни приклучоци)
BLUETOOTH режим на мирување: 5.9 W (вклучени
BLUETOOTH мрежни приклучоци)


Мерки на претпазливост/Спецификации

39MK






Трговски марки

- Windows Media е и регистриран заштитен знак и трговска марка на Microsoft Corporation во САД и/или други земји.
- Овој производ е заштитен со одредени интелектуални права на Microsoft Corporation. Користење или дистрибуција на оваа технологија надвор од овој производ не е дозволена без лиценца од Microsoft или овластено лице на Microsoft.
- MPEG Layer-3 технологија за аудио кодирање и патенци лиценцирани од Fraunhofer IIS и Thomson.
- “WALKMAN” и “WALKMAN” логото се регистрирани заштитни знаци на Sony Corporation.
- BLUETOOTH® знакот и логото се регистрирани заштитни знаци сопственост на BLUETOOTH SIG, Inc. и било каква употреба на оваа ознака од страна на Sony Corporation е со лиценца.
- N ознаката е заштитен знак или регистрирана трговска марка на NFC Forum, Inc. во САД и други земји.
- Имињата на системот и производот наведени во ова упатство генерални се заштитни знаци или регистрирани трговски марки на производителот. ™ и ® ознаките се изоставени во ова упатство.
- Овој систем вклучува Dolby® Digital.
 - * Произведено под лиценца од Dolby Laboratories.
 - “Dolby” и дупло-D симболот се заштитни знаци на Dolby Laboratories.
- **DVD** е заштитен знак на DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- ЗА MPEG-4 ВИЗУАЛ: ОВОЈ ПРОИЗВОД Е ЛИЦЕНЦИРАН СО MPEG-4 VISUAL PATENT ПОРТФОЛИО ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТЕЊЕ НА КОРИСНИКОТ ЗА (i) ВИДЕО КОДИРАЊЕ ВО СОГЛАСНОСТ СО MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4 VIDEO”) И/ИЛИ (ii) ДЕКОДИРАЊЕ НА MPEG-4 ВИДЕО КОЕ Е КОДИРАНО ОД КОРИСНИК ЗА ЛИЧНА И НЕКОМЕРЦИЈАЛНА УПОТРЕБА И/ИЛИ Е ДОБИЕН ОД ВИДЕО ПРОВАЈДЕР ЛИЦЕНЦИРАН ЗА СНАБДУВАЊЕ СО MPEG-4 ВИДЕО. НИЕДНА ЛИЦЕНЦА НЕ Е ОДОБРЕНА ИЛИ НЕ Е НАВЕДЕНА ЗА БИЛО КАКВА ДРУГА УПОТРЕБА. ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ ВКЛУЧУВАЈКИ ГИ И ОНИЕ КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА ПРОМОТИВНО, ЛИЧНО И КОМЕРЦИЈАЛНО КОРИСТЕЊЕ И ЛИЦЕНЦАТА МОЖЕ ДА СЕ ДОБИЕ ОД MPEG LA, L.L.C. SEE <http://www.mpegla.com/>
- Сите други заштитни знаци се заштитни знаци на нивните сопственици.



40^{МК}





<http://www.sony.net/>



* 4 5 4 0 1 2 7 1 2 * (1)

©2014 Sony Corporation

4-540-127-12(1)

